

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 122 Год. LXIV Понеделник, 29 септември 2008 Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2399. Одлука за организирање и изведување на вежбовна активност „СЕЕСИМ-2008“ во Република Македонија.....	2	2407. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за складирање третман, и/или за преработка на отпадот, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста за складирање третман, и/или за преработка на отпадот...	15
2400. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	2	2408. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 21/2008 од 17 септември 2008 година.....	33
2401. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Меѓу-министерски комитет за координација на подготовката на Нацрт национален развоен план „2007-2013 (2007-2009)“..	3	2409. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 51/2008 од 17 септември 2008 година.....	34
2402. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2008 година.....	3	2410. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 54/2008 од 17 септември 2008 година.....	35
2403. Програма за продажба на деловни згради и деловни простории на Република Македонија за 2008 година....	3	2411. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 101/2008 од 17 септември 2008 година.....	35
2404. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4	2412. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 266/2007 од 17 септември 2008 година.....	39
2405. Правилник за начинот на пријавувањето, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директните инвестиции на нерезиденти во Република Македонија.....	5	2413. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	41
2406. Правилник за начинот на пријавувањето, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директни инвестиции на резидентите во странство.....	10	2414. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	41
		2415. Исправки од Агенцијата за катастар на недвижности.....	42

	Стр.
2416. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	53
2417. Одлука за објавување конкурс за до- делување дозвола за вршење радио- дифузна дејност.....	54
2418. Заклучок од Советот за радиодифу- зија на Република Македонија.....	55
2419. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	55
2420. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	56
2421. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	56

	Стр.
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Репуб- лика Македонија на покана на ЕУ	
9. Одлука за спроведување на рестрик- тивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот 2008/614/ЗНБП од 24 март 2008 година за имплементација на Заедничката позиција на Советот 2004/293/ЗНБП за обновување на мер- ките за поддршка на ефективната имп- лементација на мандатот на Меѓуна- родниот кривичен суд за поранешна Ју- гославија.....	1-28
Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2399.

Врз основа на член 19, став 1, точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.09.2008 годи-
на, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖ- БОВНА АКТИВНОСТ „СЕЕСИМ-2008“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Република Македонија во периодот од 22.10.2008 до 31.10.2008 година ќе се изведува вежбавна активност „СЕЕСИМ-2008“ (SEESIM-South East Europe Simulation Network). Симулациска мрежа за Југоисточна Европа (во натамошниот текст: вежбавната активност), во просториите на Центарот за управување со кризи во Скопје, каде ќе биде сместен Центарот за итни операции во Република Македонија, со цел за промовирање на соработката, координацијата и интероперативноста помеѓу земјите од Југоисточна Европа и проектите на Иницијативата од состанокот на министрите за одбрана на земјите од Југоисточна Европа (СЕДМ), преку ефективна употреба на компјутерско моделирање и симулирање.

2. На вежбавната активност од точката 1 на оваа одлука, ќе учествуваат Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст на Република Македонија, Електрани на Македонија – ЕЛЕМ, Царинската управа на Република Македонија, Управата за хидрометеоролошки работи и Институтот за сеизмолошко инженерство и инженерска сеизмологија.

3. Носител на подготовките, организацијата и изведувањето на вежбавната активност во Република Македонија е Министерството за одбрана на Република Македонија.

4. Финансиските трошоци за подготовките, организацијата и изведувањето на вежбавната активност ги обезбедува Министерството за одбрана, а просторите во кои ќе се изведува вежбавната активност и материјално-техничките средства за нејзино изведување, ќе ги обезбеди Центарот за управување со кризи.

5. По завршувањето на вежбавната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4629/1
23 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2400.

Врз основа на член 4 и член 18 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари сопственост на Република Македонија – објекти што се наоѓаат во границите на Технолошка индустриска развојна зона „Скопје“ на КП.бр.602/3, запишани во Имотен лист бр. 452 за КО Бунарцик, а кои претставуваат:

- зграда 1, влез 1, на приземје, деловна просторија со површина од 2720 м² и зграда 1, влез 1, кат 1, деловна просторија со површина од 227 м²;
- зграда 2, влез 1, помошна просторија од 13 м².

Член 2

Продажбата на објектите од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена во износ од 21.930.357,00 денари.

Член 3

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижностите да се распише под следните услови:

- паричен депозит за учество на јавното наддавање - 20% од почетна цена на недвижноста или 4.386.071,00 денари, со уплата на депозитна сметка;
- рок за плаќање на депозитот – најдоцна 1 (еден) ден пред денот на одржување на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Министерството за финансии и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои исполнуваат услови да се стекнат со статус на корисник на Технолошка индустриска развојна зона;

- рок за склучување на договор за купопродажба – 7 (седум) дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- начин на плаќање на купопродажната цена – во готово;

- рок за плаќање на купопродажната цена – 15 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба.

Член 4

Се задолжуваат Министерството за финансии и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да ја спроведат оваа одлука.

Продажбата ќе се спроведе преку Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на Министерството за финансии, во чија работа ќе учествуваат и два претставника на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Договорот за купопродажба во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за финансии.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4756/1
23 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2401.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.09.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕГУМИНИСТЕРСКИ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ПОДГОТОВКАТА НА НАЦРТ НАЦИОНАЛЕН РАЗВОЕН ПЛАН „2007-2013 (2007-2009)“

Член 1

Во Одлуката за формирање на Меѓуминистерски комитет за координација на подготовката на Нацрт национален развоен план на Република Македонија 2007-2013 (2007-2009) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/06 и 102/07) во насловот, член 1, член 3 и член 6 годините „2007-2013 (2007-2009)“ се заменуваат со годините „2009-2013“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:
„Претседавач на Меѓуминистерскиот комитет е министерот за финансии, а членови се:

1. Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања;
2. Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања;
3. Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор;
4. Министер за надворешни работи;
5. Министер за економија;
6. Министер за правда;

7. Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство;

8. Министер за транспорт и врски;

9. Министер за труд и социјална политика;

10. Министер за здравство;

11. Министер за образование и наука;

12. Министер за животна средина и просторно планирање;

13. Министер за локална самоуправа;

14. Министер за информатичко општество;

15. Генерален секретар на Владата на Република Македонија;

16. Гувернер на Народна банка на Република Македонија;

17. Директор на Државниот завод за статистика;

18. Директор на Агенцијата за државни службеници.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4677/1
23 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2402.

Врз основа на член 42 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06 и 37/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2008 година изнесува 48,52 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.09.2008 година.

Бр. 19-4640/1
29 септември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2403.

Врз основа на член 15 од Законот за продажба на деловни згради и деловни простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.09.2008 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА

I. Со оваа програма се утврдува деловниот простор кој е предмет на продажба на кои права должности и одговорности на користењето, управувањето и располагањето има Република Македонија.

Програмата опфаќа:

- основни податоци за деловниот простор предмет на продажба;
- почетна цена за продажба на деловниот простор;
- постапка за продажба,
- динамика за продажба и
- органи за спроведување на програмата.

Целта на оваа програма е трансформација на имотот на Република Македонија од материјален во паричен вид со кој Владата на Република Македонија ќе реализира проекти од доменот на социјалното домување и проекти од јавен интерес.

Предмет на продажба е деловен простор сопственост на Република Македонија, со кој стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и тоа: Објект: Хотел Трудбеник, втори кат во Битола, ул. „Маршал Тито“ бб, површина 375,00 м2 по цена од 969,36 еур/м2.

Процената на пазарната вредност, постапката за продажба на деловниот простор и склучувањето на договорот за продажба ги врши Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Продажбата на деловниот простор се врши според пазарна вредност. Пазарната вредност се определува според следниве критериуми: градежна вредност на деловниот простор, вложени средства за комунално уредување на градежно земјиште, видот на објектот и локациската погодност.

Продажната цена определена според пазарната вредност е цената по која се врши понуда на носителот на предимствено право на купување и е почетна цена за продажба на деловниот простор со јавно наддавање.

Плаќањето на цената на деловниот простор се врши во денари, со денари стекнати по основ на дефинитивен откуп на депонираат девизи влогови на граѓаните и со денари стекнати по основ на продажба на ефективни странски средства.

Кога купопродажбата на деловниот простор се врши во денари, купувачот ќе биде должен средствата да ги уплати во Буџетот на Република Македонија.

Кога купопродажбата на деловниот простор се врши во денари стекнати по основ на продажба на ефективни странски средства, купувачот на деловниот простор, ефективните странски средства ги продава во деловна банка во Република Македонија.

Деловната банка денарската противвредност за откупените ефективни странски средства ја уплатува во Буџетот на Република Македонија, а ефективните странски средства во Народната банка на Република Македонија.

Предимствено право на купување на деловниот простор предмет на продажба има сопственикот и истиот е должен по понудата за купување на деловниот простор да се изјасни во рок од 30 дена од денот на нејзиното примање. При прифаќање на понудата, носителот на предимствено право на купување е должен во рок од 8 дена од прифаќањето на понудата да ги уплати средствата на име цена.

Кога носителот на предимствено право на купување не се изјасни за прифаќање на понудата во предвидениот рок, односно не ги уплати средствата на име цена во определениот рок, деловниот простор се продава на јавно наддавање за што се објавува оглас, по цена не пониска од почетната цена.

Кога на јавното наддавање закупувачот на деловниот простор постигне исти услови со другите учесници, деловниот простор се продава на закупувачот.

Постапката за продажба на деловниот простор ќе ја спроведе Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Динамика на продажба: октомври-декември 2008 година.

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4047/1
23 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2404.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.09.2008 година издаде

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО-ЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 7 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 25 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати наместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4632/1
23 септември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2405.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003 и 81/2008), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, УПИСОТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директни инвестиции на нерезиденти во Република Македонија (во натамошниот текст: регистар).

Член 2

Резидентите во кои нерезидент има вложување кое се смета за директна инвестиција пријавувањето на директните инвестиции и сите понатамошни промени на инвестицијата го вршат во рокот утврден во член 8 став 2 од Законот за девизното работење, и тоа:

1. од денот на настанување на правната основа за стекнување на директната инвестиција, односно промената на истата,
2. од денот на настанувањето на промена на другите податоци кои се пријавуваат во регистарот.

Член 3

Регистарот на директните инвестиции на нерезиденти во Република Македонија се води електронски.

Регистарот се состои од електронски деловодник, во кој се евидентираат следните податоци:

- назив на регистарот
- вид на упис
- датум и време на прием и одобрување
- дигитални записи на прилозите кон пријавата
- доказ за уплатен надомест
- сите податоци од пријавата за регистрација на директната инвестиција и прилозите кон неа.

Член 4

Пријавувањето на директните инвестиции и сите нивни промени се врши со пријава дадена на Образец – ДИН кој е составен дел на овој правилник.

Пријавата од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- 1.Податоци за подносител
- 2.Податоци за нерезидентот
- 3.Тип на регистрација на директната инвестиција
- 4.Податоци за директната инвестиција
- 5.Податоци за настанување/зголемување на директната инвестиција по видови и вкупна вредност
- 6.Начин на реализирање на директната инвестиција и вкупна вредност
- 7.Податоци за намалување/промена на директната инвестиција по видови и вкупна вредност
- 8.Податоци за резидентот во кои нерезидент има вложување
- 9.Забелешка
- 10.Место, датум, потпис на овластено лице и печат.

По евидентирањето на податоците во електронскиот деловодник, автоматски се доделува деловоден идентификационен број и се издава потврда за прием со која се потврдува дека на определен датум и утврден час е поднесена пријава за регистрација на директна инвестиција на нерезидент во Република Македонија и истата се заверува со потпис и печат на Централниот регистар.

При пријавување на промена на веќе запишана директна инвестиција, нерезидентот ги пополнува со нови податоци само оние полиња во образецот кај кои има промени во однос на првата пријава.

Член 5

Резидентите во кои нерезидент има вложување кое се смета за директна инвестиција при пријавувањето на директната инвестиција и сите нејзини промени, со пријавата приложуваат и доказ за склучување капиталната трансакција која е правна основа за пријавување на директната инвестиција односно промената и другата документација со која се потврдуваат податоците во пријавата.

Член 6

Доколку пријавата за регистрација не ги содржи сите потребни податоци, не се поднесени сите пропишани документи, подносителот се повикува во рок од 5 дена да ги отстрани недостатоци.

Подносителот кој во рокот од став 1 на овој член нема да ги отстрани недостатоците, ќе се смета дека пријавата воопшто не ја поднел.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на пријавување уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директните инвестиции на нерезиденти во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.82/2002).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2008 година.

Бр. 15-6997/4
26 септември 2008 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА www.crm.org.mk

ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ НА НЕРЕЗИДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец ДИН
Единствен деловоден број на првата пријава

(Се пополнува само за промена)

Единствен деловоден број

(Пополнува Централниот регистар)

1. Подносител (податоци за лицето кое ја доставува пријавата)

Презиме		Име	
ЕМБГ/Број на пасош		Телефон/ e-mail	
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава	
Својство на подносителот	☐ Овластено лице	☐ Полномошник	

2. Податоци за нерезидентот

Вид на нерезидентот	☐ Физичко лице	☐ Правно лице
ЕМБГ/ЕМБС/ Број на пасош		
Физичко лице	Презиме	Име
Правно лице /Фирма		
Улица	Број	Влез
Место	Општина	Држава
Одговорно лице (само за правни лица):	ЕМБГ/Бр. на пасош	
Презиме	Име	
Целосна адреса:		

3. Тип на регистрација на директна инвестиција (селектирај едно)

☐ Настанување на директна инвестиција	☐ Промена на директна инвестиција
--	--

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни за нерезидентот и наведете ја следната страна: Страна бр. ____

4. Податоци за директната инвестиција

Датум на стекнување/промена на директната инвестиција:		
Шифра на државата		Име на државата и место
Шифра на валутата		Име на валутата

5. Настанување/зголемување на директната инвестиција**5.1 Вид на настанување/зголемување и вкупна вредност**

01. Основање на трговско друштво во целосна сопственост	
02. Зголемување на главнината на друштвото во целосна сопственост	
03. Стекнување на трговско друштво во целосна сопственост	
04. Основање на подружница	
05. Учество во постојно друштво или здобивање со повеќе од 10% од основниот капитал на друштвото односно со повеќе од 10% од правото на одлучување	
06. Долгорочен заем наменет за трговското друштво во целосна сопственост на нерезидентот	
07. Долгорочен заем за воспоставување на трајна економска поврзаност меѓу економски поврзани субјекти	
ВКУПНО	

5.2 Начин на реализирање на директната инвестиција и вкупна вредност

01. Пари	
02. Вложувања во предмети	
03. Права	
ВКУПНО	

6. Намалување/промена на директната инвестиција**6.1 Вид на намалување/промена и вкупна вредност**

01. Пренос	
02. Намалување на капиталот	
03. Исплатено, вратен заем	
04. Стечај и ликвидација	
05. Продажба	
06. Друго	
ВКУПНО	

7. Податоци за резидентот во кој нерезидент има вложување во директна инвестиција

Назив:			
ЕМБС на резидентот			
Улица		Број	Влез
Место		Општина	Држава

ЗАБЕЛЕШКА

--

Податоците се користат согласно прописите на Република Македонија

Место _____

М.П.

Овластено лице: _____

Датум _____

ДОПОНИТЕЛНА СТРАНА ЗА НЕРЕЗИДЕНТОТ

Податоци за нерезидентот

Вид на нерезидентот	☐ Физичко лице ☐ Правно лице		
ЕМБГ/ЕМБС/ Број на пасош			
Физичко лице	Презиме	Име	
Правно лице /Фирма			
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава	
Одговорно лице (само за правни лица):	ЕМБГ/Бр. на пасош		
Презиме	Име		
Целосна адреса:			

Податоци за нерезидентот

Вид на нерезидентот	☐ Физичко лице ☐ Правно лице		
ЕМБГ/ЕМБС/ Број на пасош			
Физичко лице	Презиме	Име	
Правно лице /Фирма			
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава	
Одговорно лице (само за правни лица):	ЕМБГ/Бр. на пасош		
Презиме	Име		
Целосна адреса:			

2406.

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за девизното работење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003 и 81/2008), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО, УПИСОТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО СТРАНСТВО****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директни инвестиции на резиденти во странство (во натамошниот текст: регистар).

Член 2

Резидентите пријавувањето на директните инвестиции и сите понатамошни промени на инвестицијата го вршат во рокот утврден во член 7 став 2 од Законот за девизното работење, и тоа:

1. од денот на настанување на правниот основ за стекнување на директната инвестиција, односно промената на истата,

2. од денот на настанувањето на други промени на податоците кои се пријавуваат во регистарот.

Член 3

Регистарот на директните инвестиции на резиденти во странство се води електронски.

Регистарот се состои од електронски деловодник, во кој се евидентираат следните податоци:

- назив на регистарот
- вид на упис
- датум и време на прием и одобрување
- дигитални записи на прилозите кон пријавата
- доказ за уплатен надомест
- сите податоци од пријавата за регистрација на директната инвестиција и прилозите кон неа.

Член 4

Пријавувањето на директните инвестиции и сите нивни промени се врши со пријава дадена на Образец – ДИР кој е составен дел на овој правилник.

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- 1.Податоци за подносител
- 2.Податоци за резидентот
- 3.Тип на регистрација на директната инвестиција
- 4.Податоци за директната инвестиција
- 5.Податоци за настанување/зголемување на директната инвестиција по видови и вкупна вредност

6.Начин на реализирање на директната инвестиција и вкупна вредност

7.Податоци за намалување/промена на директната инвестиција по видови и вкупна вредност

8.Податоци за друштвото во странство во кое резидентот има вложување во директна инвестиција

9.Забелешка

10.Место, датум, потпис на овластено лице и печат.

При пријавување на промена на веќе запишана директна инвестиција, резидентот ги пополнува со нови податоци само оние полиња во образецот кај кои има промени во однос на првата пријава.

Член 5

Резидентите при пријавувањето на директната инвестиција и сите нејзини промени со пријавата приложуваат и доказ за склучување на капиталната трансакција која е правна основа за пријавување на директната инвестиција односно промената и другата документација со која се потврдуваат податоците во пријавата.

Член 6

Доколку пријавата за регистрација не ги содржи сите потребни податоци или не се поднесени сите потребни документи, подносителот се повикува во рок од 5 дена да ги отстрани недостатоците.

Подносителот кој во рокот од став 1 на овој член нема да ги отстрани недостатоците, ќе се смета дека пријавата воопшто не ја поднел.

За реализираната директна инвестиција во странство, резидентот треба во рок од 60 дена од уписот на директната инвестиција да приложи доказ за реализација на истата.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на пријавување уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директните инвестиции на резиденти во Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр.82/2002).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2008 година.

Бр. 15-6997/4
26 септември 2008 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

ЦЕНТР @ ЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.crm.org.mk

ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО СТРАНСТВО

Образец ДИР

Единствен деловоден број на првата пријава

[illegible]

(Се пополнува само за промена)

Единствен деловоден број

[illegible]

(Пополнува Централниот регистар)

1. Подносител (податоци за лицето кое ја доставува пријавата)

Презиме										Име																			
ЕМБГ															Телефон/ e-mail														
Улица															Број					Влез					Стан				
Место										Општина										Држава									
Својство на подносителот										☐ Овластено лице										☐ Полномошник									

2. Податоци за резидентот

Вид на резидентот		☐ Физичко лице		☐ Правно лице	
ЕМБГ/ЕМБС/ Број на пасош					
Физичко лице		Презиме		Име	
Правно лице /Фирма					
Улица			Број	Влез	Стан
Место		Општина		Држава	
Одговорно лице (само за правни лица):		ЕМБГ/Бр. на пасош			
Презиме			Име		
Целосна адреса:					

3.Тип на регистрација на директна инвестиција (селектирај едно)

☐ Настанување на директна инвестиција ☐ Промена на директна инвестиција

☐ Означете го полето доколку има дополнителни страни за резидентот и наведете ја следната страна: Страна бр. _____

4. Податоци за директната инвестиција

Датум на стекнување/промена на директната инвестиција:			
Шифра на државата		Име на државата	
Шифра на валутата		Име на валутата	

5. Настанување/зголемување на директната инвестиција**5.1 Вид на настанување/зголемување и вкупна вредност**

01. Основање на трговско друштво во целосна сопственост	
02. Зголемување на главнината на друштвото во целосна сопственост	
03. Стекнување на трговско друштво во целосна сопственост	
04. Основање на подружница	
05. Учество во постојно друштво или здобивање со повеќе од 10% од основниот капитал на друштвото односно со повеќе од 10% од правото на одлучување	
06. Долгорочен заем наменет за трговското друштво во целосна сопственост на резидентот	
07. Долгорочен заем за воспоставување на трајна економска поврзаност меѓу економски поврзани субјекти	
ВКУПНО	

5.2 Начин на реализирање на директната инвестиција и вкупна вредност

01. Пари	
02. Вложувања во предмети	
03. Права	
ВКУПНО	

6. Намалување/промена на директната инвестиција**6.1 Вид на намалување/промена и вкупна вредност**

01. Пренос	
02. Намалување на капиталот	
03. Исплатено, вратен заем	
04. Стечај и ликвидација	
05. Продажба	
06. Друго	
ВКУПНО	

7. Податоци за друштвото во странство во кое резидентот има вложување во директна инвестиција

Назив:			
Идентификационен број на субјектот			
Улица		Број	Влез
Место	Општина	Држава	

ЗАБЕЛЕШКА

--

Податоците се користат согласно прописите на Република Македонија

Место _____

М.П.

Овластено лице: _____

Датум _____

ДОПОНИТЕЛНА СТРАНА ЗА РЕЗИДЕНТОТ

Податоци за резидентот

Вид на резидентот	☐ Физичко лице ☐ Правно лице		
ЕМБГ/ЕМБС/ Број на пасош			
Физичко лице	Презиме _____ Име _____		
Правно лице /Фирма			
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава	
Одговорно лице (само за правни лица):	ЕМБГ/Бр. на пасош		
Презиме	Име		
Целосна адреса:			

Податоци за резидентот

Вид на резидентот	☐ Физичко лице ☐ Правно лице		
ЕМБГ/ЕМБС/ Број на пасош			
Физичко лице	Презиме _____ Име _____		
Правно лице /Фирма			
Улица	Број	Влез	Стан
Место	Општина	Држава	
Одговорно лице (само за правни лица):	ЕМБГ/Бр. на пасош		
Презиме	Име		
Целосна адреса:			

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

2407.

Врз основа на член 32 став 6 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/04 107/07 и 102/08), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или складирање на отпадот, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста за преработка, третман и/или складирање на отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 23/07), во член 3 став 1 во алинеја 6 зборот “постојни инсталации“ се брише.

По алинеја 7 се додаваат две нови алинеи 8 и 9 кои гласат:

- “- Доказ за сопственост или договор за изнајмување или договор за соработка ;
- Употребна дозвола “.

Алинеите 8, 9 и 10 стануваат алинеји 10, 11 и 12.

Член 2

По член 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

3-а

“(1) Пред издавање на дозволата за преработка, третман и/или складирање на отпадот и по проценка на доставените документи се врши увид на лице место од страна на надлежен орган за вршење на стручни работи во животна средина, за утврдување на исполнетоста на условите за добивање дозвола согласно одредбите на овој правилник и прописите за управување со отпад.

(2) На увидот од став 1 на овој член присуствува и инспектор за животна средина.

Член 3

Во членот 4 став (1) точка 1 по алинеја 2 се додаваат две нова алинеји 3 и 4, кои гласаат:

- “- Носител на дозволата;
- Седиште”.

Во алинеја 3, која станува алинеја 5 зборовите “ Датум кога е издадена дозволата “се заменуваат со зборовите “Датум на добивање на дозволата “

По алинеја 4 која станува алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

“Назив и адреса на подружницата /локација/ Општина “;

Алинеја 5 станува алинеја 8 .

Во точка 2 во алинеја 1 се додава нова потточка а), која гласи:

“ Назив и адреса на подружницата /локацијата / Општина “

Потточката а) станува потточка б).

Член 4

Прилогот бр.1 и Прилогот бр. 3 се заменуваат со нов Прилог бр.1 и Прилог бр. 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.07- 5890/1
9 септември 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ,
ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД

Образец -

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД				
ОПШТИ УПАТСТВА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ: • Барањето за добивање на дозвола се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; • Сите глави од Барањето за добивање на дозвола (од I до XIV) вклучувајќи ги и табелите треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација да се поднесат до Министерството за животна средина и просторно планирање; • Доколку Барањето за добивање на дозвола го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↵ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите);				
ОБЕЛЕЖЕТЕ ДЕЈНОСТ/И ЗА КОЈА/И ГО ПОДНЕСУВАТЕ БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">Складирање ☐</td><td style="width: 33%; text-align: center;">Третман ☐</td><td style="width: 33%; text-align: center;">Преработка ☐</td></tr></table>	Складирање ☐	Третман ☐	Преработка ☐	
Складирање ☐	Третман ☐	Преработка ☐		
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">1. Име на Барателот (фирма)</td><td style="width: 50%;">1.1 Скратен назив (фирма) на Барателот</td></tr><tr><td style="height: 30px;"></td><td></td></tr></table>	1. Име на Барателот (фирма)	1.1 Скратен назив (фирма) на Барателот		
1. Име на Барателот (фирма)	1.1 Скратен назив (фирма) на Барателот			

[illegible]

Презиме:		Име:	
		ЕМБГ:	
Државјанство:			
12.2 Својство			
13.3 Адреса			
Улица:		Телефон:	
Број:		Телефакс:	
Општина:		Е-пошта (e-mail):	
Место:			
Држава:			
12.4 Овластување во прометот			
☐ Внатрешен		☐ Неограничено	
☐ Надворешно трговски		☐ Неограничено	
		☐ Ограничено	
		☐ Ограничено	
13. Број на основачи на друштвото на Барателот			
14. Подружница			
14.1 Вкупен број на подружници			
14.2 Назив на секоја подружница			
14.3 Адреса на подружницата/локација/Општина			
Улица:			
Број:			
Место:			
Општина:			
Држава:			
14.4 Претежна дејност на подружницата (шифра и назив)			

14.5 Лице овластено за застапување на подружницата	
Презиме:	Име:
	ЕМБГ:
Државјанство:	
14.6 Адреса на лицето овластено за застапување на подружницата	
Улица:	Телефон:
Број:	Телефакс:
Општина:	Е-пошта (e-mail):
Место:	
Држава:	
I.1 ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ	
1. Доколку врши повеќе дејности од јавен интерес, дали водите финансиска евиденција за секоја дејност поодделно?	
ДА ☐ НЕ ☐	
2. Дали против правниот субјект или против лицето овластено за застапување и преставување е донесена правосилна судска пресуда за прекршок или кривично дело ?	
ДА ☐ НЕ ☐	
I.2 ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНАТА И РАКОВОДНАТА СТРУКТУРА	
1. Опис на организационата структура на правниот субјект, бројот и квалификациона структура на вработените и техничка опременост.	

II. ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД				
Тип на инсталација	Број на технолошки единици	Година на добивање на одобрението за изградба на инсталацијата	Вид на отпад во инсталацијата (според Листата на видови на отпад)	Инсталиран капацитет според дозволата за изградба на инсталацијата
III. РАКОВОДЕЊЕ СО ЛОКАЦИЈАТА				
Име и презиме на одговорно лице за управување со отпад	Вид на стручна спрема	Години на работно сикуство	Датум кога го положил стручниот испит за управител со отпад (доколку треба и има положено)	
IV. ПОСТАПКИ НА ПРИЕМ НА ОТПАДОТ				
Операторите се должни да поднесат опис на начинот на кој го примаат отпадот, инспекција на отпадот пред прием во инсталацијата, увид на превозните сертификати и начинот на тестирање на отпадот.				

V. ВИД НА ОТПАД И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА						
Шифра на отпад	Вид на отпад	Вид на произведе на енергија	Помошни материјали	Категоризација на опасност (H)	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)
VI. ОСТАТОЦИ ОД ПРЕРАБОТКА И ТРЕТМАН						
Шифра на отпад	Вид на остатоци од преработка и третман	Име од Листата на видови на отпад	Количина		Планирани операции за постапување со остатокот од отпадот	Назив и локација со адреса на операторот кој ги превзема остатоците
			Количина на по месец (тони)	Годишна количина (тони)		
VII. ЕМИСИИ ПРИ ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД						
1. Емисии во атмосферата						
Капацитет на котелот						
Производство на пареа		kg/час				
Термален влез		MW				

Тип на гориво за котелот	Јаглен ☐	Гас ☐	Биомаса ☐	Друго ☐					
Максимален капацитет на согорување	kg/час								
Содржина на сулфур	%								
NOx	mg/Nm ³								
Максимален волумен на емисија	m ³ /час								
Температура	C(min)		C(max)						
Периоди на работа	час/ден		денови/годишно						
Извор на емисија	Детали на емисијата				Намалување на загадување				
Референца/ број на оџак	Висина на оџак (m)	Супстанца /материја	Масен проток (mg/Nm ³)	Проток на воздух (Nm ³ /час)	Тип на Филтер/циклон/скрубер				
2. Емисии во површински води и канализација									
Параметар	Пред третирање				После третирање				
Име на супстанцијата	Максимален Просек на час (mg/l)	Максимален дневен просек (mg/l)	Kg /ден	Kg/год	Максимален просек на час (mg/l)	Максимален дневен просек (mg/l)	Вкупно kg/ден	Вкупно Kg/год	Идентитет на реципиентот (6N;6E)
3. Емисии во почва									
Опишете ги постапките за спречување или намалување на емисии на загадувачки супстанции во подземните и површинските води и на површината на почвата. Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните и површинските води, за историско и моментално загадување на самата локација или подземно загадување.									

--	--

VIII. БУЧАВА

Извор на бучава	Извор/уред	Опрема Референца/ број	Интензитет на бучава dB на означена оддалеченост	Периоди на емисија (број на часови) претпладне/попладне

IX. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника	Критериум за оцена на усогласеност

X. ОПИС НА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите се должни да поднесат опис на состојбата на животната средина во опсег на влијанијата на инсталацијата (биодиверзитет, воздух, вода, почва и други) и предлог програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина (податоци од студијата за оценка на влијание врз животната, или од елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина).

XI. СПРЕЧУВАЊЕ НА ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Операторите се должни да поднесат опис на кој начин се врши идентификација на степенот на опасност, оцена на ризик, и опис на техниките за ограничување на ризици

XII. БЕЗБЕДНОСТ НА ЛОКАЦИЈАТА

Операторите се должни да поднесат опис на кој начин е уреден пристапот на пратките на отпадот до инсталацијата, дневниот временскиот распоред кога се вршат операциите за преработка, третман и складирање на отпад, начинот на кој е обезбедена локацијата (висина на оградата и влезовите со кои е заградена и обезбедена локацијата, начинот на набљудување и системот на обезбедување)

XIII. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ОБНОВУВАЊЕ И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Да се земат податоци од студијата за оценка на влијание врз животната, или од Решение за одобрување на студијата за оценка на влијание врз животната, или одобрение на елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина.

XIV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

Временски период за кој се бара добивање на дозволата

Планиран почеток на вршење на дејноста

Планиран истек на важењето на дозволата

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ

Датум и место:

М.П

ПРИЛОГ 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето бр. _____ за добивање на дозвола за вршење на дејноста преработка, третман и складирање на отпад поднесено од страна на _____ на ден ____ 200_ година издаде

Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

- Носител на дозволата
- Седиште
- Назив и адреса на подружницата /локацијата/општина
- Матичен број
- Даночен број
- Датум на добивање на дозволата
- Важење на дозволата до

М.П

МИНИСТЕР

I. Опсег на дозволата

а) При вршење на дејноста складирање, пропишани со оваа дозвола правното/физичкото лице _____ ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса _____. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице _____ може да складира само наведениот отпад, и тоа:

- До _____ тони/ден опасен отпад(шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);
- До _____ тони/ден комунален отпад (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);
- До _____ тони/ден друг вид на неопасен отпад (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);

б) При вршење на дејноста третман, пропишана со оваа дозвола правното/физичкото лице _____ ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса _____. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице _____ може да врши:

- Термички третман на _____(вид на отпад со шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);
- преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад(шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден;
- Биолошки третман на _____(вид на отпад со шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);
- преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад(шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден;

- Физички третман на _____ (вид на отпад со шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);
- преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот, до _____ тони/ден;
- Механички третман на _____ (вид на отпад со шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);
- преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден;
- Хемиски третман на _____ (вид на отпад со шифра и точното име од Листата на видови на отпадот);
- преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден.

Дејноста на вршење третман на отпад, во зависност од постапката на третман и карактеристиките на отпадот кој се третира и технологијата и постапките кои се користат, може да се врши на отворен или затворен простор од локацијата или во посебни инсталации лоцирани на неа.

в) При вршење на дејноста преработка на отпад, пропишана со оваа дозвола _____ правното/физичкото _____ лице _____ ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса _____. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице _____ може да врши преработка преку постапките на:

- Рециклирање на отпадот (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден, а за комунален отпад (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот, до _____ тони/ден;
- Повторно користење на отпадот (шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден, а за комуналниот

отпад(шифра и точното име од Листата на видови на отпадот, до _____ тони/ден;

- Други видови на преработка на отпадот(шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден, а за комунален отпад(шифра и точното име од Листата на видови на отпадот), до _____ тони/ден.

Дејноста на преработка на отпад се врши во посебни инсталации во склоп на локацијата со адреса _____, во зависност од постапката на преработка и својствата на отпадот.

Приемот на отпад на локацијата со адреса _____, се врши од ____ до ____ часот, секој ден освен недела.

II. Раководење со инсталацијата

- а) Стручна спрема и други квалификации на вработените и техничка опременост.
 - Со дејноста која е предмет на оваа дозвола, раководи одговорно лице на инсталацијата на локацијата со адреса _____, кој ги поседува и сите потребни квалификации согласно со член 32 и и доколку е потребно и член 38 од Законот за управување со отпад.
 - Во процесот на дејноста за која се издава оваа дозвола работаат работници кои се квалификувани и имаат соодветно стручна спрема и работно искуство и потребна техничка опременост.
- б) Структурата на раководењето со локацијата со адреса _____, треба да биде во согласност со податоците наведени во дел I.2 од барањето.

III. Податоци и Инфраструктура на локацијата

Воспоставена инфраструктура во согласност со видот на дејноста за која се издава дозволата и техничките и технолошките услови наведени во барањето за добивање на дозволата.

- а) Истакне посебна табла за известување на локацијата со адреса _____ на која ќе има информации за:
- Називот, адресата и телефонот на локацијата;
 - Работното време
 - Името на операторот;
 - Бројот на дозволата и дејноста која се врши во согласност со дозволата;
- б) Организиран соодветен систем на обезбедување на локацијата со адреса _____, кое ќе врши надзор на локацијата и ќе спречи секаков вид на недозволен движење и обид за влез во локацијата или инсталациите (како на пр. назначено лице кое ќе биде одговорно во текот на работната смена за безбедноста на локацијата, преку изготвка на распоред за работата на одговорните лица доколку работата на локацијата е поделена во смени. За секое одговорно лице, треба да има назначено и негова замена.
- в) Обезбеди посебен простор за возилата со кои се врши транспорт на отпад и опасен отпад до локацијата, во склоп на самата локација и при изнесување на отпад и опасен отпад од инсталацијата. Пристапот до локацијата и просторот во самата локација треба да биде соодветно обележан и осветлен за да овозможи услови за непречено вршење на транспорт на отпад и опасен отпад. Пристапната патека до локацијата и патеките на движење во локацијата треба да бидат соодветно широки, асфалтирани и соодветно обележани.
- г) Во склоп на локацијата каде се одвива дејноста за која е издадена дозволата, треба да се обезбеди простор за чување на документацијата која се однесува на локацијата, дозволата која му е издадена, и сета придружна документација за локацијата и за дејностите кои се опфатени во обемот на дозволата, за да може во случај на вршење на контрола, инспекторите за животна средина да имаат лесен и едноставен увид.

IV. Повторно започнување со работа и грижа за животната средина по престанок на вршење на дејностите

При повторно започнување на работа на локацијата/инсталацијата, треба да бидат обезбеди истите услови за работа кои ги исполнувала

локацијата/инсталацијата при добивањето на дозволата. Проверка дали се исполнети условите за повторно вршење на дејност во локацијата/инсталацијата врши органот кој ја издал дозволата и инспектор за животна средина.

Операторот треба планот за грижа по затворање да го поседува во локацијата каде се врши дејноста и постојано да го ажурира во согласност со инструкциите на Министерството за животна средина и просторно планирање и интензитетот на дејностите кои ги врши како и други релевантни податоци за инсталацијата согласно овој правилник.

V. Работа на инсталацијата

а) Во програмата за работа на локацијата, треба да има внесено начинот и постапката за прием на отпад во локацијата, начинот на селектирање на различни видови на отпад, водење на евиденција за отпадот, и лице кое е одговорно за прием на отпадот во локацијата.

б) Прием на отпад во локацијата врши лице кое е назначено одговорно лице или приемот го врши управителот со отпад доколку има. При прием на отпад во локацијата, одговорното лице врши увид во придружната документација и доколку отпадот не е од тековно производство односно таков вид на отпад за првпат се прима во локацијата, одговорното лице зема примероци преку кои ќе се изврши анализа за отпадот. При прием и анализа на примениот отпад лицето одговорно за прием води евиденција и истата ја архивира во местото означено за чување на евиденција за прием на отпад.

в) По приемот на отпадот во локацијата, истиот се транспортира до местото означено соодветно на видот на отпадот. Внатрешниот транспорт го вршат работници квалификувани за вршење на превоз со помошна механизација, со средства за транспорт со кои се спречува, а доколку тоа е невозможно, максимално се намалува ризикот за растурање, излевање и прелевање на отпадот. При прием на различни видови на отпад, лицето одговорно за прием дава инструкции за селектирање и одвојување на различните видови на отпад на работниците кои вршат транспорт на примениот отпад.

г) Во програмата за работа која се изработува и применува за локацијата за која се издава дозвола, се определуваат и услови за одржување на опремата за работа, помошната механизација со која се врши внатрешен транспорт и на технологијата која се користи во инсталацијата во зависност од дејноста која се врши. Проверката на помошната механизација, опремата за работа и на садовите за складирање се врши најмалку два пати во една календарска година, а

за технологијата која се користи во инсталацијата најмалку еднаш годишно во една календарска година.

Записниците за извршената проверка се чуваат заедно со другата евиденција во просториите наменети за чување на документи.

VI. Емисии

Гранични вредности.

6.1 Емисии во вода

6.2 Емисии во системот на канализација

6.3 Емисии во почва

VII. Контрола на бучава

Се обезбедува услови за целосно елиминирање или максимално намалување на бучавата која се создава при вршење на дејност на локацијата. Примената на соодветни методи за контрола на бучавата.

VIII. Мониторинг

Се врши мониторинг најмалку двапати годишно, дали се исполнети стандардите и дали се почитуваат граничните вредности кои се однесуваат на:

Бучава

Површински и подземни води.

Воздух

Системот на канализација на локацијата.

Опремата за мониторинг се инсталира на сите точки на емисија и истата е инсталирана согласно стандардите за употреба.

Операторот обезбедува безбеден и постојан пристап до мерните места, за да овозможи земање на примероци и пристап до други мерни места по барање на надлежниот орган.

IX. Постапување во итни случаи

Во случај на непредвиден настан, веднаш се идентификува случајот и се повикува државниот инспекторат за животна средина, по потреба како и други релевантни инспектори, се спорведува истрага за идентификување на природата и причините, се изолира изворот во случај на емисија, се оценува загаденоста на животната средина доколку постои загадување.

За настанатите итни случаи, се води евиденција која ја доставува до надлежен орган по негово барање .

X. Водење евиденција

За водење на евиденција се чува следните документи во просториите на локацијата: дозволата, постапките кои се однесуваат на дејноста, евиденција за сите земени примероци, анализи, испитувања согласно со барањето за добивање на дозвола и мониторинг на влијанијата врз животната средина.

Се води дневник за секој прием на отпад на локацијата, и во секое време се обезбедува слободен пристап на инспекторите за животна средина до евиденцијата која се однесува на работата и праксата при управување со отпад на локацијата. Исто така се води евиденција за сите поплаки за работата на локацијата кои се доставени.

XI. Известување и поднесување на извештаи

Било каква измена на локацијата се врши со претходно известување и писмена согласност или дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Доколку поинаку не е определено, сите извештаи и известувања се доставуваат освен до надлежниот орган и до инспекторатот за животна средина, и тоа еден примерок во оригинал и две копии, форматирано согласно пропишана форма, навремено и по можност и во електронска форма.

Се доставува годишен извештај за работата на локацијата, согласно преописите за управување со отпад а доколку имало итен случај тогаш се доставува веднаш и извештај за истиот.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2408.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 17 септември 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. **СЕ ПОНИШТУВА** Одлуката за утврдување на висината на паричен надоместок, кој по основ на партиципирање во доизградба на секундарната фекална канализација би претставувал обврска на жителите на Горно Лисиче, бр. 07-234/1 од 10 јануари 2008 година, донесена од Советот на општина Аеродром („Службен гласник на општина Аеродром“ бр.1/2008).

2. **СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА** Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.21/2008 од 11 јуни 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Устав и закон.

5. Судот на седницата утврди дека со членот 1 од оспорената одлука е определено дека предмет на Одлуката е утврдување на висината и начинот на наплата на паричен надоместок кој по основ на партиципирање во доизградба на секундарната фекална канализација би претставувал обврска на жителите на Горно Лисиче.

Со членот 2 од Одлуката, се задолжува градоначалникот на општина Аеродром да ги преземе сите активности потребни за спроведување на Одлуката, и за таа цел да формира комисија со претставници од општинската администрација, Советот и Градоначалникот на општина Аеродром.

Со одредбите од членовите 3 и 4 од Одлуката е определено дека наведената комисија може да соработува со Градот Скопје за остварување на заедничките интереси, и дека партиципирањето за предметната намена се воведува како обврска за секој обврзник за период од 6 месеци во износ од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија.

Според членот 5 од Одлуката, обврзници се сите жители на Горно Лисиче, како и сите граѓани кои не се жители на овие места, а имаат сопствени станбени и деловни објекти во населеното место.

Со членот 6 од Одлуката е определено дека уплатата на надоместокот од страна на граѓаните ќе се врши еднократно или на 6 еднакви месечни рати на наменска жиро-сметка за партиципирање отворена во Министерството за финансии - Сектор Трезор.

Според членот 7 од Одлуката, висината на надоместокот ќе се намали во зависност од обезбедувањето на други средства по разни основи. Разликата до вистинските трошоци потребни за завршување на изградбата, да се обезбеди од средства кои би се барале од сите релевантни институции на државата, како и од други субјекти кои донираат средства за ваков вид проекти.

Според членот 8, надзорот за наменското трошење на средствата ќе го врши надзорен одбор именуван од Советот на општината Аеродром.

Во членот 9 од Одлуката е определено дека граѓаните кои нема да го користат правото на плаќање на рати, при приклучување на секундарната фекална канализација се должни целиот износ да го уплатат веднаш.

Според членот 10 од Одлуката, ЈП „Водовод и канализација“ со писмена согласност на општината Аеродром ќе го врши надзорот над приклучувањето на инсталациите, а општинската администрација се задолжува да ја преземе техничката помош во реализацијата на проектот (избор на изведувач, надзор и контрола, технички прием и сл.).

Според членот 11 динамиката на извршување на оваа одлука ќе зависи од создадените правни и технички услови и приливот на средствата уплатени од граѓаните и по други основи за што ќе одлучува Комисијата од член 2 на оваа одлука.

Според членот 12, уплатените средства од страна на жителите по основ на партиципирање во доизградбата на секундарната фекална канализација во Горно Лисиче, ќе бидат засметани при регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште (комуналии).

Со членот 13 е определено дека оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Аеродром“.

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Со членот 68 од Уставот се определени надлежностите на Собранието на Република Македонија, според кои тоа донесува закони и ги утврдува јавните давачки.

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) во членот 36 ги определува надлежностите на советот на општината, а Законот за градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2004) во членот 15 ги определува надлежностите на општините во градот Скопје, меѓутоа со нив не се утврдени надлежности врз основа на кои единиците на локалната самоуправа со свои акти утврдуваат јавни давачки, ниту се дадени законски овластувања за тоа.

Со оглед на тоа што оспорената одлука е донесена од Советот на општина Аеродром и со неа, врз основа на членот 15 од Законот за град Скопје и членот 36 од Законот за локалната самоуправа, се утврдува јавна давачка за определената намена утврдена во Одлуката, Судот утврди дека Одлуката не е во согласност со наведените одредби од Уставот и законите. Ова не само поради тоа што јавна давачка се утврдува со закон, туку и поради тоа што со закон се уредуваат видот, висината, олеснувањата, ослободувањата и другите елементи на јавната давачка, за што не постоел основ во Уставот и законите за нивно пропишување со оспорената Одлука со која се утврдува јавната давачка за граѓаните во Горно Лисиче во општината Аеродром.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.21/2008
17 септември 2008 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

2409.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 септември 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/2007).

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативи поднесени од Петар Баришиќ од Скопје и Консалтинг БС ДОО Скопје, со Решение У. бр. 51/2008 од 25 јуни 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/2007), затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 20 од овој закон, одредбите од Главата VII-а Поедноставен даночен режим за трговските друштва од овој закон ќе се однесуваат и за 2007 година.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Согласно ставот 4 на истиот член, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога е тоа поповолно за граѓаните.

Согласно член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки.

Од наведените уставни одредби јасно произлегува дека е уставно право на законодавецот да ги утврдува даноците и другите јавни давачки, дека ова уставно право не е ограничено ниту во поглед на предметот на оданочување, ниту во поглед на субјектите и дека во рамките на остварувањето на ова право со закон може да се воведат одделен вид данок, да се утврди предметот на оданочување, даночните обврзници, даночната основица и даночните стапки, да се утврди начинот и постапката на пресметување и наплатување на данокот, вклучувајќи ги и ослободувањата и другите погодности, административните обврски на даночните обврзници, присилната наплата и друго. Во тие рамки, со закон можат да се утврдат различни видови даноци и да се утврдуваат различни начини на нивно пресметување и наплатување во зависност од природата и карактерот на фактичките и правните ситуации и состојби што претставуваат основа за плаќање на данокот. Така, обврзниците за плаќање на различни даноци со оглед на различната природа на даноците што ги плаќаат се наоѓаат во различна положба, а уставното начело на еднаквост не обврзува во иста положба да се наоѓаат обврзниците на различни даноци туку само обврзниците на еден ист вид данок.

Со Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 33/1995, 43/1995, 71/1996, 5/1997, 28/1998, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005 и 139/2006) се воведува данок на добивка и се уредува начинот на оданочување на добивката. Во оваа смисла, со Законот се определува даночниот обврзник, се утврдува даночната основа, даночната стапка, даночните олеснувања и ослободувања, избегнувањето на двојното оданочување на добивката, утврдувањето на данокот и наплатата, како и се утврдуваат казнени одредби.

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/2007) е објавен на 31 декември 2007 година. Согласно член 21 од овој закон, Законот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Тоа значи дека измените и дополнувањата на Законот ќе имаат примена и ќе важат по нивното влегување во сила и ќе уредуваат идни односи.

Со наведениот закон, одредбите од Главата VII-а, „Паушал за микропретпријатија“ кои даваа можност за избор на паушално оданочување на микропретпријатијата наместо плаќање данок на добивка, а кои требаше да се применуваат од 1 јануари 2007 година, се заменети со одредби со кои се воведува данок на вкупен приход за сите трговски друштва со остварен вкупен приход до 3.000.000 денари.

Меѓутоа, со оспорениот член 20 од Законот, се пропишува дека одредбите од Главата VII-а Поедноставен даночен режим за трговските друштва од овој закон ќе се однесуваат и за 2007 година, односно ќе имаат ретроактивна примена. Тоа значи дека даночните обврзници, кои во текот на 2007 година работеле според прописите кои им давале право на избор на плаќање данок на добивка или плаќање на паушал, на крајот на годината, кога треба да се плати данокот, се доведени во ситуација да подлежат на обврска на плаќање на поинаков данок - данок на вкупен приход, кој може но и не мора да биде поповолен за даночните обврзници.

Со оглед дека со оспорената одредба се предвидува повратно дејство на Законот кое не е поповолно за граѓаните, според Судот, ваквата регулатива значи правна несигурност за даночните обврзници и води до повреда на начелото на владеењето на правото како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Воведувањето и плаќањето данок на вкупниот приход е легитимно и дозволиво само за идни, новонастанати ситуации по влегување во сила на законот со кој е воведен ваквиот данок и не може да се однесува на претходни состојби, особено кога за тој период важеле поинакви прописи.

Поради наведеното, Судот оцени дека оспорениот член 20 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и со член 51 став 4 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингелизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.51/2008

17 септември 2008 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

2410.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 септември 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 21 став 1 алинеја 10 во делот „потесно“ од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.54/2008 од 18 јуни 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот 21 став 1 алинеја 10 во делот „потесно“ од Општиот колективен договор означен во точката 1 од оваа одлука, поради тоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот дел од одредбата со Устав и закон.

4. Судот на седницата утврди дека Општиот колективен договор за јавниот сектор во Република Македонија во делот „Надоместување на трошоци поврзани со работа“, во членот 21 став 1 алинеја 10 предвидел дека работникот има право на трошоците поврзани со работа утврдени со закон и тоа во случај на смрт на член на потесно семејство на работникот.

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 32 став 5 од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективен договор.

Според членот 12 став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 106/2008), со договорот за вработување, односно со колективен договор не може да се определат помали права од правата утврдени со закон, а ако содржат такви одредби, се сметаат за ништавни и се применуваат соодветни одредби од закон.

Со членот 113 став 1 точка 7 од овој закон, е уредено дека работникот има право на надомест на трошоци поврзани со работата за смрт на работникот или член на неговото семејство.

Според членот 2 став 1 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ број 80/1992, 9/1996, 38/2004, и 33/2006), семејство е животна заедница на родители и деца и други роднини, ако живеат во заедничко домаќинство.

Со наведените закони, кои „lex generalis“ ги уредуваат односите во правото, се определени правото од работен однос за надомест на трошоци поврзани со работата а се однесуваат за смрт на работникот или член на неговото семејство, и е дефинирано семејството како заедничко домаќинство на родители, деца и други роднини кои се во животна заедница.

Судот утврди дека поаѓајќи од наведените права и односи кои се со закон уредени, а со колективен договор не можат да се уредуваат помали права од законски утврдените во правниот систем, членот 21 став 1 алинеја 10 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија не е во согласност со Устав и закон. Ова поради тоа што со оспорената одредба на Општиот колективен договор се уредува

право кое не ги опфаќа сите членови на семејството на работникот, туку на дел од нив како членови на „потесно“ семејство, со што се стеснува кругот на лица на кои им припаѓа правото кое е утврдено со закон, и кое се однесува во целост на членовите на семејството, а не на дел од него. Поради тоа оспорениот дел од одредбата од Општиот колективен договор не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 32 став 5 од Уставот, со членот 12 став 2 и членот 113 став 1 точка 7 од Законот за работните односи и со членот 2 став 1 од Законот за семејството.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Исмаил Дарлишта, Лилјана Инглизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.54/2008

17 септември 2008 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

2411.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 17 септември 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за усвојување измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од град Гостивар-Урбан блок 8, бр.07-20/1 од 14 февруари 2008 година, донесена од Советот на општина Гостивар ("Службен гласник на општина Гостивар" бр.2/2008).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Министерството за локална самоуправа со Решение У.бр.101/2008 од 2 јули 2008 година поведе постапка за оценување на законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 25 став 2 од Законот за просторното и урбанистичко планирање.

5. Судот на седницата утврди дека, Советот на општина Гостивар на седницата одржана на 14 февруари 2008 година донел Одлука за усвојување измена и дополнување на ДУП за дел од град Гостивар-Урбан блок 8, бр.07-20/1 од 14 февруари 2008 година.

Во членот 1 од Одлуката е определено дека се усвојува измена и дополна на Деталниот урбанистички план на град Гостивар за Урбан блок 8, кој ги опфаќа децидно определените граници.

Во членот 2 од Одлуката е определено дека деталниот урбанистички план се прикажува во текстуалниот и графички приказ што претставува составен дел на Одлуката.

Во членот 3 од Одлуката е определено дека Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службениот гласник на општина Гостивар".

Одлуката е објавена во "Службен гласник на општина Гостивар" бр.2/2008.

Од доставената и прибавена документација, Судот, исто така, утврди дека Министерството за транспорт и врски по повод барањето за стручно мислење по Нацрт ДУП за Урбаниот блок-Гостивар во дописот бр.16-5549 од 5 јуни 2007 година, меѓу другото, дало стручно мислење во насока на ажурираната геодетска подлога да се изврши инвентаризација, снимање и обележување на бесправно изградени објекти. По вградување на стручното мислење постапката да продолжи согласно законската регулатива. Потоа во два наврата со допис бр.16-11927/1 од 4 октомври 2007 година и допис бр.16-14257 од 28 ноември 2007 година, истото министерство, по повод бараната согласност на Планот ја враќало документацијата од причина што не биле вградени сугестиите на Министерството.

Конечно со допис бр.16-1036 од 5 февруари 2008 година, Министерството дало согласност на Предлог-Планот. Согласноста е примена во Општината на 8 февруари 2008 година, видно од приемниот печат на Општината.

Меѓутоа, во дописот бр.16-1035/2 и бр.16-1036/2 од 8 февруари 2008 година Министерството за транспорт и врски го известува Секторот за урбанизам во Општина Гостивар дека ги повлекува двете претходно дадени согласности, меѓу кои и горенаведената, поради што истата не произведува правно дејство.

Дописот за повлекување на дадената согласност е испратен на 8 февруари 2008 година (истиот ден кога е сочинет) со ЕМС брза пратка бр.ЕЕ006520199МК до Советот на општина Гостивар. Во Советот на Општина Гостивар е примен на 12 февруари 2008 година во 09:40 часот од страна на лицето Арлинд Хасани и приемот е уредно потпишан. Според приемниот печат на Општината, допис е примена во Општината на 18 февруари 2008 година. Ова произлегува од уредно сочинетата доставница, копија од изводот од доставната книга на лицето, вработено при Македонска пошта, кое ја извршило доставата и дописот на Македонска пошта бр.18/87 од 17 јуни 2008 година.

Потоа Министерството за транспорт и врски донело Решение бр.16-1035/3 од 13 февруари 2008 година со кое Согласноста бр.16-1035 од 4 февруари 2008 година, на Предлог-Планот, дел од четврт „А“ Блок 8 во Гостивар ја огласува за ништакна во целост, од причина на Предлог-Планот, на ажурираната геодетска подлога, не биле одбележани бесправно изградени објекти кои како такви биле констатирани во направена инспекциска контрола од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам во периодот 1 февруари 2007 до 8 февруари 2008 година, за што бил составен записник и истиот доставен до градоначалникот на Општината. Ова Решение според приемниот печат на Општината е примено во Општината на 18 февруари 2008 година.

Советот на општина Гостивар на 14 февруари 2008 година ја донел оспорената одлука.

Конечно Министерството за локална самоуправа со решение бр.14-503/1 од 15 март 2008 година ја запрело примената на оспорената одлука. Вака донесеното Решение е објавено во "Службен весник на Република Македонија" бр.42/2008 од 31 март 2008 година.

6. Според член 21 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), општините самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни за нивното извршување. Според ставот 3 од овој член од Законот, надлежностите од ставот 1 на овој член по правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени или ограничени, освен во случаите утврдени со закон.

Во рамките на листата на надлежности од членот 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа, општините се надлежни за урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

Во Глава IX од Законот под наслов Надзор над работата на органите на општината определени се видовете и начините на вршење на надзорот.

Според член 69 став 1 од Законот за локалната самоуправа, надзорот над работата на органите на општината во вршењето на нејзините надлежности го опфаќа надзорот над законитоста и контрола и ревизија врз материјалното и финансиското работење. Врз основа на ставот 3 на истиот член од Законот, во случаите утврдени со закон, се врши и претходен надзор кој опфаќа претходна согласност на прописите на општината.

Според ставот 4 на овој член од Законот, начинот и постапката на вршењето на надзорот над работата на органите на општината се утврдени со закон, а според ставот 5, органите на општината се должни да соработуваат со органите за вршење на надзор.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот, надзорот над законитоста на прописите на општината врши министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа, а според ставот 2 на истиот член, надзор над законитоста на работата на органите на општината вршат органите на државната управа.

Според член 71 став 1 од Законот со наслов „Надзор над законитоста на прописите на општината“, градоначалникот е должен, во рок од 10 дена од денот на нивното објавување, да ги достави прописите на општината до министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа.

Според ставот 2 од истиот член од Законот, доколку органот од ставот 1 на овој член смета дека прописот не е во согласност со Уставот и со закон, во рок од 45 од денот на доставувањето на прописот, донесува решение за запирање на примената на прописот, со кое ги образложува и причините за запирањето. Решението од ставот 2 на овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија" (став 3).

Органот од ставот 1 на овој член, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на решението од ставот 1 на овој член, до Уставниот суд на Република Македонија поднесува иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на запрениот пропис (став 4). Ако постапката не биде покрената во определениот рок од став 4 на овој член, престанува важноста на решението за запирање на примената на прописот од ставот 1 на овој член и запрениот пропис станува извршен (став 5).

- Од анализата на цитираните одредби од Законот за локалната самоуправа произлегува дека општините самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни за нивното извршување. Меѓу другото, општините се надлежни за урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, при што надзорот над законитоста на прописите на општината врши министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа, а надзор над законитоста на работата на органите на општината вршат органите на државната управа. Понатаму, надзорот над работата на органите на општината во вршењето на нејзините надлежности го опфаќа, меѓу другото надзорот над законитоста, а постои и така наречен претходен надзор кој опфаќа претходна согласност на прописите на општината или во конкретниот случај давање претходна согласност на предлог-плановите според одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Имено, согласно член 25 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр.51/2005), на плановите од членот 7 точка 2 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон, изработени во форма на предлог на план се издава согласност од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, со која се потврдува дека плановите се изработени согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (став 1). Според став 2 од истиот член од Законот, согласноста од ставот 1 на овој член се издава во рок од 30 работни дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на доносителот на планот, а доколку не се издаде во определениот рок ќе се смета дека согласноста е издадена. Мислењето од став 2 на овој член се издава, исто така, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на доносителот на планот. Според став 3 од истиот член од Законот, по добивањето на согласноста од ставот 1 на овој член, планот се доставува до надлежниот орган за донесување.

Оттаму, издавањето согласност на предлог-плановите е една од фазите на законски уредената постапка за донесување на одлуките кои се однесуваат на урбанистичките планови, која како таква претходи на донесувањето на конкретна одлука и има за цел да потврди дека плановите се изработени согласно со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање и прописите донесени врз основа на овој закон.

Судот најде дека е потребно да се направи и анализа на уште неколку одредби од Законот за просторното и урбанистичко планирање.

Имено, според член 6 став 1 од Законот, при изготвувањето и донесувањето на Просторниот план на Републиката и урбанистичките планови ќе се почитуваат меѓународните договори и прописи кои се однесуваат на заштита и управување со животната средина и природата. При спроведување на урбанистичките планови, се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено (став 2).

Согласно член 57 од Законот, надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на просторното планирање, во делот на просторното планирање, а во делот на урбанистичкото планирање врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.

Со Законот е предвиден и надзор над законитоста на работата на органите на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје. Имено, според член 67 од Законот, надзорот над законитоста на работата на органите на општините, општините во градот Скопје и органите на градот Скопје кои се однесуваат на изработувањето, донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови го врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Содржината на надзорот е утврдена во членот 68 од Законот, согласно кој при вршењето на надзорот од членот 67 на овој закон органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот врши работи, меѓу кои:

- ја следи законитоста на работата на органите на општините, општините во градот Скопје и органите на градот Скопје и преземаат мерки, активности и подне-

суваат иницијативи за остварување на надлежностите на општината и градот Скопје што се однесуваат на изработувањето, донесувањето и спроведувањето на просторните и урбанистичките планови (точка 1);

- оценува дали органите на општините, општините во градот Скопје и органите на градот Скопје изработувањето, донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови го извршуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со овој закон (точка 2) и

- укажува на органите на општините, општините во градот Скопје и органите на градот Скопје на пречекорувањето на нивните надлежности утврдени со овој закон и друг пропис донесен врз основа на овој закон и предлагаат соодветни мерки за надминување на таа состојба (точка 3).

Со членот 69 од Законот, се утврдени случаите, односно условите под кои може да се одземе вршењето на работите на општината односно градот Скопје, надлежниот орган и периодот за кој овој орган го презема вршењето на одземените работи.

Според ставот 1 на членот 69 од Законот, доколку и покрај укажувањата и преземените мерки и активности од членот 68 на овој закон органите на општината, органите на општините во градот Скопје и органите на градот Скопје не го обезбедат извршувањето на работите за кои тие се надлежни согласно со овој закон, им се одзема вршењето на работите. Согласно ставот 2 на истиот член од Законот, вршењето на одземените работи го презема органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот за период од една година од преземањето, во име и за сметка на општината и градот Скопје. Ставот 3 на истиот член од Законот предвидува дека за преземање на работите од ставот 1 на овој член се известува органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на финансииите.

- Од анализата на наведените одредби од Законот произлегува дека во делот на просторното планирање надзор врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на просторното планирање, а во делот на урбанистичкото планирање надзор врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот. Вака предвидениот надзор не се сведува само на давање претходна согласност во смисла на членот 25 од Законот, туку подразбира континуиран, активен однос на државните органи задолжени за надзор, како при самото донесување на одлуките за просторно и урбанистичко планирање така и при нивното спроведување, односно реализација.

За формирање на правното гледиште по предметот, неопходно беше да се направи анализа и на одредбите од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2005).

Имено, во Главата V од Законот се уредува доставувањето, во која е содржан и членот 78 став 1, според чија содржина доставувањето на писменото (поканата, решението, заклучоците и на другите службени списи) се врши на следниве начини: со предавање од страна на органот, по пошта и со јавна објава.

Во поднасловот: „2. Кому, каде и како се врши доставувањето, 2.5. Доставување до државните органи, органите на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје правни и други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања“ е содржан членот 96 од Законот.

Според ставот 1 на овој член од Законот, доставување до државните органи, органите на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје правни и други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања, се врши со предавање на писменото на службеното лице, односно на лицето определено за примање на писмена, ако за посебни случаи поинаку не е пропишано.

Понатаму, Законот има посебно уредување за особите случаи на поништување, укинување и менување на решение (Глава XIV). Според член 263 со наслов: „3. Поништување и укинување по правото на надзор“, решението што е конечно во управната постапка надлежниот орган ќе го поништи по правото на надзор, меѓу другото, ако решението го донел еден орган без согласност, потврда, одобрение или мислење на друг орган, а ова е потребно според законот или друг пропис заснован врз закон (став 1 точка 3).

Според ставот 2 од истиот член од Законот, решението што е конечно во управната постапка, може да се укине по правото на надзор, ако со него очигледно е повреден материјалниот закон. Во работите во кои учествуваат две или повеќе странки со спротивни интереси, решението може да се укине само по согласност на заинтересираните странки.

Според членот 264 став 1 од Законот, решението може да го поништи или да го укине по правото на надзор второстепен орган. Ако нема второстепен орган, решението може да го поништи или да го укине органот што е овластен со закон да врши надзор над работата на органот што го донел решението. Според ставот 2, надлежниот орган донесува решение за поништување на решението по службена должност, по барање од странката, од јавниот обвинител или од јавниот правобранител, а решение за укинување по службена должност или по барање од јавниот обвинител или јавниот правобранител.

Законот за општата управна постапка го уредил и вонредното укинување. Имено, според член 266 став 1 од Законот, извршното решение може да се укине само ако тоа е потребно со цел за отстранување на тешка и непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, јавната безбедност, јавниот мир и поредок или по јавниот морал, ако тоа не би можело да се отстрани успешно со други средства со кои помалку би се засегнувало во стекнатите права. Решението може да се укине само делумно, во обем колку што е неопходно да се отстрани опасноста или да се заштитат наведените општи јавни интереси.

- Од анализата на одредбите од Законот за општата управна постапка, меѓу другото произлегува дека Законот предвидел редовно и вонредно укинување, но и поништување на акти донесени од органи кои во работата подлежат на надзор, а поради причини и околности утврдени во самиот закон. Оттаму, ако неспорно донесените акти, меѓу кои и актите на општината и нејзините органи подлежат на укинување, менување или пак поништување Судот оцени дека органот задолжен за надзор има овластување еднаш дадената согласност во смисла на членот 25 од Законот за просторно и урбанистичко планирање да ја повлече, како што е направено во конкретниот случај.

Меѓутоа, според Судот до повлекување на дадената согласност може да дојде се до објавувањето на конкретната одлука за просторно планирање во службеното гласило на општината, бидејќи по овој момент нао-

ѓаат примена цитираните одредби од Законот за општата управна постапка и можат да се преземаат други предвидени правни средства.

Исто така, во конкретниот случај Судот оцени дека доставувањето на дописот бр.16-1035/2 и бр.16-1036/2 од 8 февруари 2008 година на Министерството за транспорт и врски со кој го известува Секторот за урбанизам во Општина Гостивар дека ја повлекува согласноста на Предлог-Планот бр.16-1036 од 5 февруари 2008 година е уредно и навреме извршено на 12 февруари 2008 година и тоа согласно член 78 став 1 и член 96 став 1 од Законот за општата управна постапка, односно со предавање на дописот на службеното лице определено за прием на писмена.

Овој факт се потврдува од приложената копија на ЕМС брзата пратка бр.ЕЕ006520199МК упатена до Советот на општина Гостивар и копија од изводот од доставната книга на лицето, вработено при Македонска пошта, доставени до Судот од Македонски пошти со дописот бр.18/87 од 17 јуни 2008 година. Имено, според наведените докази доставата е направена на 12 февруари 2008 година во 09:40 со прием на дописот од страна на лицето Арлинд Хасани и приемот е уредно потпишан. Тоа што на самиот допис стои приемен печат од Општината Гостивар со датум 18 февруари 2008 година е работа на внатрешна организација на општината Гостивар што не е од влијание за поинаку утврдување на датумот на прием на наведениот допис.

Оттаму, околноста што Општината уредно на 12 февруари 2008 година го примила дописот за повлекување на дадената согласност на Предлог-Планот претставува процесна пречка за донесување на оспорената одлука на 14 февруари 2008 година, бидејќи во постапката за планирање давањето согласност на Предлог-Планот е значајна фаза во процесот на просторно и урбанистичко планирање без која постапката не може да финишира. Ова пред се имајќи предвид дека согласноста е всушност потврда за тоа дека плановите се изработени согласно со одредбите на овој Закон за просторно и урбанистичко планирање и прописите донесени врз основа на овој закон.

Конечно, оценувајќи ја оспорената одлука по однос на нејзината согласност со членот 25 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, а врз основа на целокупно приложената документација и анализата на цитираните законски одредби Судот утврди дека Советот на општината Гостивар по постапката за измена и дополнување на конкретниот ДУП не можел да пристапи кон донесување на оспорената одлука при состојба кога недостасува предвидената фаза во постапката, добивање согласност од надлежен орган, односно кога дадената согласност навреме била повлечена.

Оттаму, според Судот оспорената одлука не е во согласност со членот 25 став 2 од Законот за просторното и урбанистичко планирање, бидејќи станува збор за недостаток на фаза со која се потврдува дека планот е изработен согласно со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање и прописите донесени врз основа на овој закон.

Тргувајќи од фактот дека станува збор за суштествен недостаток во постапката за планирање и покрај фактот што подносителот на иницијативата со поднесок од 12 август 2008 година ја повлече иницијативата за поведување постапка за оценување на законитоста на оспориот акт, Судот оцени дека постапката треба да продолжи по сопствена иницијатива, со што не се исполнети условите за запирање на постапката од членот 47 алинеја 2 од Деловникот на Судот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.101/2008
17 септември 2008 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

2412.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 17 септември 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 28 (Глава „VI-а Солидарен фонд - посмртна помош и членарина“ со членовите 130-а, 130-б, 130-в и 130-г) и членовите 43, 44, 55 и 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативите на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и поединечно неговите здруженија во Кратово, Струмица, Ново Село, Берово, Пехчево, Куманово, Кисела Вода, Радовиш со Подареш и Конче, Центар со Кисела Вода, Карпош, Ѓорче Петров и ОВР, Прилеп, Охрид со Дебараца, Неготино, Штип, Велес и Кавадарци, Гази Баба, Чаир и Карбинци; Сојузот на инвалидите на трудот на Република Македонија и поединечно неговите здруженија во Прилеп, Велес, Охрид, Струга, Пробиштип, Кавадарци, Карпош, Тетово, Чаир, Кисела Вода, Центар, Куманово, Гевгелија, Гостивар, Штип, Струмица, Гази Баба, Берово, Кочани и Кичево; Сојузот на здруженијата на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на Република Македонија; групи пензионери од Битола, Делчево, Македонска Каменица, Винаца, Велес и Кичево, Стамен Филипов од Скопје; Младен Веселинов од Штип; и Васил Калевски од с. Мешешта (Охридско), со Решение У.бр.266/2007 од 26 март 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 28 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се додава нова Глава „VI-а Солидарен фонд посмртна помош и членарина“, со четири нови члена 130-а, 130-б, 130-в и 130-г.

Според членот 130-а од Законот, на корисник на пензија, со негова согласност, му се запира дел од пензијата, за обезбедување на средства, потребни за исплата на посмртна помош за членовите на неговото семејство.

Средствата за солидарен фонд - посмртна помош, Фондот ги уплатува на посебна потсметка во рамките на Трезорската сметка, со назнака „Средства за солидарен фонд - посмртна помош на корисници на пензија“.

Согласно членот 130-б од Законот, издвојувањето на посмртната помош се врши од пензијата на корисникот на пензија, месечно, при исплата на пензијата, освен од семејната пензија на дете остварена по основ на школување.

Износот на издвоените средства и висината на посмртната помош Фондот во соработка со Сојузот на пензионерите на Република Македонија го определува во единствен износ за сите корисници на пензија во зависност од акумулираните средства и смртноста на корисниците на пензија.

Износот од ставот 2 на овој член Фондот го објавува на почетокот на секоја година.

Слободните, односно неискористени средства, се вложуваат во купување на државни хартии од вредност.

Според членот 130-в од Законот, издвојувањето на средствата и исплатата на посмртната помош од средствата на солидарниот фонд ја врши Стручната служба на Фондот преку подрачните единици.

Начинот и постапката за исплата на посмртната помош на корисниците на пензија од средствата на солидарниот фонд се уредува со акт на Фондот.

Согласно членот 130-г од Законот, на корисник на пензија Фондот со негова согласност му запира дел од пензијата, за членување во здружение на пензионери (членарина). Средствата по основ на членарина се дозачувуваат до Сојузот на пензионерите на Република Македонија.

Членарината од ставот 1 на овој член секоја година ја објавува Сојузот.

Со членот 43 од оспорениот Закон, се додава нова точка 11-а во членот 160 став 1 од Законот, според која: „се врши исплата на посмртна помош на корисниците на пензија и задршка од пензијата за членарина“.

Судот утврди дека Законот за пензиското и инвалидското осигурување во Главата IX „Фонд на пензиско и инвалидско осигурување“, во членот 160 ги набројал надлежностите на Фондот, и меѓу другото, со измена и дополнувањето на Законот, со оспорениот член 43, ја определил и новата надлежност на Фондот која е цитирана во точката 11-а.

Со членот 44 од оспорениот Закон, во членот 163 став 1 точката 6 од Законот се менува и гласи: „се грижи и ја следи исплатата на посмртната помош на корисниците на пензија и на издвоените средства на пензиите за членарина“.

Имено, Законот за пензиското и инвалидското осигурување во членот 163 став 1 ги набројал во повеќе точки надлежностите на Управниот одбор на Фондот, и меѓу другото, со измената на Законот, со оспорениот член 44 ја изменил точката 6 и ја определил цитирната содржина на точката 6.

Понатаму, со членот 55 од оспорениот Закон, е предвидено: „Издвојувањето на средствата за солидарен фонд - посмртна помош и членарина се однесува и на корисниците на пензија кои правото на пензија го оствариле пред денот на влегувањето во сила на овој закон“.

Според членот 56 од оспорениот Закон, дозначени- те а неискористени средства за исплата на посмртната помош за корисниците на пензија, до денот на влегува- њето во сила на овој закон, општинските здруженија на пензионери и инвалидите на трудот се должни да ги повратат на посебната сметка на Фондот - средства за солидарен фонд за посмртна помош на корисници на пензија.

За првата исплата на посмртна помош, во случај на недостиг на средства Фондот може да ги позајми од средствата на Фондот.

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото, правната заштита на сопственоста и хуманизмот, соци- јалната правда и солидарноста, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 20 ставови 1 и 2 од Уставот, на граѓаните им се гарантира слободата на здружување за- ради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверу- вања.

Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.

Според членот 30 ставови 1 и 3 од Уставот, се га- рантира правото на сопственост и правото на наследу- вање. Никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Според членот 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот.

Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006 и 153/2007), со оспорените членови 43 и 44 од измените и дополнувањата на Законот во 2007 година, како нова надлежност на Фондот за пен- зиско и инвалидско осигурување со точката 11-а на членот 160 став 1 предвидел дека тој: "врши исплата на посмртна помош на корисниците на пензија и задршка од пензијата за членарина", а како надлежност на Управниот одбор на Фондот со точката 6 на членот 163 став 1 од Законот, предвидел дека тој: "се грижи и ја следи исплатата на посмртната помош на корисниците на пензија и на издвоените средства од пензиите за членарина".

Врз основа на оваа законска основа за надлежно- стите на Фондот и Управниот одбор на Фондот, во За- конот е предвидена и новата Глава "VI-а Солидарен фонд-посмртна помош и членарина" со четири нови члена 130-а, 130-б, 130-в и 130-г, со кои се уредува предметната материја. Додека со членовите 55 и 56 од Законот се регулирани права и обврски за односи кои се настанати пред влегувањето во сила на Законот.

Според членот 61 од овој закон, подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Според членот 62, овој закон влегува во сила осми- от ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а оспорените членови ќе се применуваат од 1 јануари 2008 година.

Од анализата на изнесените одредби од Законот, Судот утврди дека законодавецот со Законот ги пред- видел предметните надлежности на Фондот за пензи- ско и инвалидско осигурување и Управниот одбор, ка- ко нови надлежности по влегување во сила на Законот, односно по 1 јануари 2008 година. Меѓутоа, во врше- њето на новите надлежности, Фондот и Управниот од- бор, согласно членовите 55 и 56 од Законот, ги презе- маат веќе издвоените средства за солидарниот фонд- посмртна помош кои се однесуваат за сите корисници на пензија кои правото на пензија веќе го оствариле пред денот на влегувањето во сила на овој закон, што значи автоматски по сила на закон тие ќе ги вршат предметните работи за сите лица без оглед дали дале или не "согласност" на која упатува членот 130-а од За- конот.

Понатаму, со наведеното преземање на порано изд- војуваниите средства, законодавецот со членот 56 од За- конот продолжил да го димензионира работењето на Фондот за односи од пред 1 јануари 2008 година по- вторно за сите корисници на пензија без нивна посебно изразена "согласност" и овластување на Фондот, а во насока дека општинските здруженија на пензионери и инвалидите на трудот се должни да ги повратат на посебна сметка на Фондот сите средства за солидарен фонд за посмртна помош од поранешниот период (пред 1 јануари 2008 година). Притоа, се изоставени сред- ствата за членарина кои биле исплатувани во здружени- јата, што јасно покажува дека законодавецот внимавал да ги опфати средствата од посмртната помош, но не и од членарината.

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека делу- вањето на Фондот и Управниот одбор не е само за ко- рисниците на пензија кои согласно членот 130-а од За- конот, ќе дадат согласност на Фондот и Управниот од- бор да ги вршат предметните услуги по 1 јануари 2008 година, туку по сила на закон ги опфаќа сите корисни- ци на пензија, сите средства но и воведува должност на сметка на Фондот да се повратат сите порано собрани а неискористени средства и идни средства, без постоене поединечна согласност на корисниците на пензија за овие димензии на делување.

Оттука, во врска со изнесената анализа овие одред- би во регулирањето на односите за посмртната помош, очигледно и неспорно не се однесуваат само за идното работење на Фондот со "посебна согласност" на лице- то-корисник на пензијата да ги сервисира услугите ка- ко на поединец по 1 јануари 2008 година само за него- вите средства за предметната намена, туку овие одред- би ги опфаќаат сите корисници на пензија и по сила на закон се централизира надлежноста за сервисирање на услугите со парите за посмртната помош во Фондот и Управниот одбор, преземајќи ги и оние средства кои веќе биле акумулирани преку здруженијата на граѓани- те-пензионери.

Воедно, во членот 130-в став 2 и членот 61 од Зако- нот е предвидено дека подзаконскиот акт на Фондот за уредување на начинот и постапката за исплата на пос- мртната помош на корисниците на пензија од средства- та на солидарниот фонд треба да се донесе во рок од 3 месеца од денот на влегување во сила на законот, меѓу- тоа од друга страна со преземањето на средствата од 1 јануари 2008 година Фондот, до донесување на подза- конскиот акт во предвидениот рок, произлегува дека работи без тој пропис, на начин и постапка кои сам ќе ги практикува.

Со Законот не е посебно уредено прашањето за начинот и условите за давање согласност од страна на корисниците на пензија предвидена во членот 130-а, поради што чинот на согласноста е определувачки само во контекст на членот 56 од Законот, односно порано дадената согласност во здруженијата на граѓаните се смета за согласност во смисла на членот 130-а од Законот, и е основ за фондово преземање на средствата од здруженијата како што е уредено во членот 56 од Законот.

Судот, во текот на уставносудската анализа на оспорените одредби од Законот, утврди дека законодавецот со оспорените одредби ја уредил предметната материја за посмртната помош на корисниците на пензија како надлежност на Фондот да ги сервисира предметните услуги на корисниците на пензија без посебна согласност и овластување на корисниците во идните односи по влегување во сила и примена на Законот, и како надлежност на Фондот да ги преземе по сила на закон средствата и сервисирањето на услугите кои во голем дел на територијата на Република Македонија биле вршени од здруженија на граѓани основани од корисници на пензија во кои тие ја дале согласноста во поранешен период за издвојување на средства за посмртната помош, а во случајов преземањето се однесува за сите корисници на пензија кои правото на пензија го оствариле пред и по влегување во сила на Законот и без оглед дали се или не се во здруженија.

Според Судот, поаѓајќи од правото на сопственост на граѓаните на средствата стекнати со правото на пензија, произлегува дека сопственоста која го детерминира начинот и условите на располагање и управување со средствата од страна на нивните носители, е повредена со правниот режим уреден со оспорените одредби од Законот. Имено, согласно членот 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор. Со оглед на тоа што пензионерите преку своите здруженија врз доброволна основа одлучиле да издвојуваат средства за погребни трошоци како еден вид социјална помош каде доаѓаат до израз принципите на хуманост, социјална сигурност, взаемност и солидарност, нивното управување и располагање со сопствените средства не може да се одземе по сила на закон, како што е тоа сторено со оспорените одредби од Законот.

При анализа на оспорените одредби, Судот поаѓаше од фактот дека правата или обврските за издвојување на средства за погребни трошоци како вид на социјална сигурност, социјална помош или социјално право не е утврдено со закон и колективен договор, туку е тоа волја на категоријата на граѓани - пензионери и тие самите, преку своите здруженија одлучиле врз доброволна основа и за точно определени цели (посмртна помош) да издвојуваат дел од своите пензии како лично и материјално право на секој одделен пензионер. Според тоа, начинот и постапката за користење на овие средства е во нивна надлежност, а не во ингеренции на државата.

Од изнесената уставносудска анализа за оспорените одредби од Законот Судот утврди дека не се во согласност со членот 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8, членот 30 и членот 51 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.266/2007

17 септември 2008 година на Уставниот суд на Република
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2413.

Судскиот совет на Република Македонија по спроведената постапка за утврдување на нестручно и несоветно вршење на судиската функција према Николако Николов, судија на Основниот суд – Неготино и расправата на седницата, согласно член 58 став 4 алинеја 2 од Законот за Судскиот совет на РМ и член 20 став 1 алинеја 2 од Правилникот за постапката и начинот за утврдување на нестручно и несоветно вршење на судиската функција, на седницата одржана на ден 31.03.2008 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се разрешува од судиската функција Николако Николов судија на Основен суд – Неготино, поради нестручно и несоветно вршење на судиската функција.

Бр. 07-1922/1

25 септември 2008 година на Република Македонија
Скопје

Судски совет

на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

2414.

Судскиот совет на Република Македонија по спроведената постапка за утврдување на нестручно и несоветно вршење на функцијата претседател на суд и судија спрема Џемајли Арифџи, претседател на Основен суд Тетово и расправата на седницата, согласно член 58 став 4 алинеја 2 од Законот за Судскиот совет на РМ и член 20 став 1 алинеја 2 од Правилникот за постапката и начинот за утврдување на нестручно и несоветно вршење на судиската функција, на седницата одржана на ден 31.03.2008 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се разрешува од вршење на судиската функција и функцијата претседател на суд Џемајли Арифџи, претседател на Основен суд Тетово, поради нестручно и несоветно вршење на судиската функција и злоупотреба на положбата и пречекорување на службените овластувања и неизвршување и ненавремено извршување на работите на судската управа како претседател на суд.

Бр. 07-1923/1

25 септември 2008 година на Република Македонија
Скопје

Судски совет

на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**2415.**

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на:

1. Правилникот за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетски катастарскиот информативен систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 118/2008) е направена грешка, поради што повторно се објавуваат следните прилози:

Прилог бр. 4 - Имотен лист;

Прилог бр. 5 - Пописен лист со незапишани права.

2. Во Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Службен весник на РМ“ бр. 118/2008) е направена грешка, поради што повторно се објавува следниот Прилог:

Прилог бр. 15 - Изјава за идентификација



Прилог бр.4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 _____ / _____ од _____

ИМОТЕН ЛИСТ број _____**КО _____****ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ****А.1**

ЕМБГ/ЕМБС	
Име и презиме/назив	
Адреса/седиште	
Сопственост/сосопственост/заедничка сопственост	
Дел на недвижност	
Правен основ на запишување	
Дата и час на запишување	
Број на предмет по кој е извршено запишување	

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА)**Б.1**

КП бр.	
Викано место/улица	
Катастарска култура и класа	
Површина во м ²	
Правен основ на запишување	
Дата и час на запишување	
Број на предмет по кој е извршено запишување	

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ**В.1**

КП бр.	
Адреса (улица и куќен број на зградата)	
Број на зграда во КП	
Намена на зграда и друг објект	
Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	
Намена на посебен дел од зграда	
Внатрешна површина во м ²	
Волумен во м ³	
Број на евидентен лист	
Правен основ на запишување	
Дата и час на запишување	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

ЛИСТ Г: ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФАКТИ ОД ВЛИЈАНИЕ ЗА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ

Г1. ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)

Носител на правото(доверител)	
Хипотекарен должник	
Износ на побарувањето	
Катастарска парцела(КП)	
Број на зграда во КП	
Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	
Намена на посебен дел од зграда	
Внатрешна површина во м ²	
Волумен во м ³	
Правен основ на запишувањето	
Дата и час на запишување	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

Носител на правото на реален товар	
Што треба да се даде или стори од страна од страна на сопственикот на оптоварената недвижност	
Рок	
Правен основ од кој потекнува правото	
Други податоци согласно со правниот основ	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г3. ПРАВО НА ЛИЗИНГ

Давател на лизинг како сопственик на недвижноста	
Корисник на лизинг	
Рок на траење на лизингот	
Висина на надоместокот	
Правен основ од кој потекнува правото	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г4. ПРАВО НА ФИДУЦИЈАРНА ХИПОТЕКА

Хипотекарен доверител како сопственик на недвижност	
Заложен должник	
Рок	
Висина на обезбедено побарување	
Правен основ од кој произлегува фидуцијарната хипотека	
Број на КП, број на зграда, посебен дел од зграда и површина	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г5. ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ОД ВИДОТ НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Описни податоци за зградата во чија корист е востановен долготрајниот закуп (КП, бр.на зградата, влез, кат, бр.на посебниот дел од зградата, површина)	
Начин и обем на користење на земјиштето	
Дали се плаќа или не се плаќа надоместок за закупот	

Напомена: Правото на долготраен закуп трае се додека постои зградата	
Правен основ на запишувањето	
Можност за пренесување, наследување, и оптоварување на правото на долготраен закуп согласно со правниот основ	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г6. ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ОД ВИДОТ НА СЛУЖБЕНОСТ - ПЛОДОУЖИВАЊЕ

Податоци за носителот на плодотрајното право во чија корист е востановен долготрајниот закуп	
Начин и обем на користење на земјиштето - послужно добро предмет на долготрајниот закуп	
Висина на надоместокот или факт дека правото е засновано без надоместок	
Постоење право на долготраен закуп во корист на носителот на плодотрајното-сопственик на зградата со податоци за број на: КП, зграда, влез, кат, посебен дел од зграда, намена и површина	
Рок на траење	
Можност за продолжување на долготрајниот закуп на градежно земјиште	
Можност за пренесување, наследување, и оптоварување на правото на долготраен закуп согласно со правниот основ	
Правен основ на запишувањето	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г 7. ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ

Носител на правото на службеност (во случаите на плодотрајно, употреба и домување)	
Описни податоци за повластената недвижност (Број на : КП, зграда, влез, кат, посебен дел од зграда, намена и површина)	
Просторни податоци за обемот, времето или видот на користење на послужното добро	
Рок на траење ако е предвиден во правниот основ	
Правен основ на запишувањето	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г8. ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН

Г9. ПРИБЕЛЕЖУВАЊА:

а) Прибележување на право на користење на градежно земјиште:	
ЕМБГ/ЕМБС	
Име и презиме/назив на носителот на правото на користење на градежно земјиште	
Адреса/седиште	
Дел на правото на користење	
Правен основ на запишувањето на правото на користење/постојна катастарска евиденција	
Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	

б) Прибележување за несовпаѓање на површината содржана во правниот основ со површината прибрана со премерот, изразена во М2	
--	--

в) Прибележување за поединечно запишување (согласно член 158 став (3) од Законот за катастар на недвижности)	
---	--

г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост:	
Малолетност (Име, презиме, ЕМБГ на малолетното лице - сопственик на недвижноста)	
Починато лице (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста; Број на Извод од книгата на умрените и ден, месец и година на смртта)	
Старателство (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста за кое е одреден старател, Број и дата на актот и органот што го издал актот за старателство)	
Одземање на деловна способност (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста на кое му е одземена деловната способност и Број и дата на актот и органот што го издал актот за одземање на деловната способност)	
Продолжување на родителско право (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста на кое му е продолжено родителското право, Број и дата на актот и органот што го издал актот за продолжување на родителското право)	
Управување со заеднички имот на брачни другари (Лични податоци за брачните другари; Описни податоци за недвижноста: КП, број на зграда, влез, кат, посебен дел од зграда, намена и површина и Број и дата на актот со кој се уредува управувањето со заедничкиот имот на брачните другари)	
Ликвидација; Реорганизација; Стечајна постапка (ЕМБС, назив и седиште на правното лице сопственик на недвижноста, Број и датум на актот и назив на органот што го издал актот за ликвидација/реорганизација/стечајна постапка)	

д) Прибележување на факт дека на одредена КП бр. во тек е изведување на градба согласно член 134 од Законот за катастар на недвижности, со назначување на:	
Број на листот за предбележување на градбата	
Број и датум на издавање на одобрението за градење	
На кого е издадено одобрението	
Број на заверениот проект	
Од кого е изработен проектот	
Лицето што ќе врши надзор со број на овластувањето на надлежниот инженер	

ѓ) Други факти чие прибележување е предвидено со друг закон :	
--	--

Г10. ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ (УСЛОВНО ЗАПИШУВАЊЕ):

Број, датум и час на прием на пријавата за предбележување на промената, доставена во електронска форма	
Вид на предбележаната промена	
Опис на недвижноста за која е предбележана промената (КП, број на зграда, влез, кат, посебен дел од зграда и површина)	

Г11. ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА (ХИПОТЕКА, РЕАЛЕН ТОВАР И СЛУЖБЕНОСТИ)

- Податоците се преземени од стариот систем -

Г12. ОГРАНИЧУВАЊЕ И ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ

- Податоците се преземени од стариот систем -

М.П.

Катастарски службеник

(име ,презиме и потпис)

Прилог бр. 5



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

_____ / _____ од _____

ПОПИСЕН ЛИСТ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА број _____

КО: _____

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

A.1

ЕМБГ/ЕМБС	
Име и презиме/назив	
Адреса/седиште	
Сопственост/сосопственост/заедничка сопственост	
Дел на недвижност	
Правен основ на запишување	

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА)

Б.1

КП бр.	
Викано место/улица	
Катастарска култура и класа	
Површина во м ²	
Приновено од ПЛ бр.	
Отуѓено во ПЛ бр.	
Правен основ на запишување	

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

В1.

КП бр.	
Адреса (улица и куќен број на зградата)	
Број на зграда во КП	
Намена на зграда и друг објект	
Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	
Намена на посебен дел од зграда	
Внатрешна површина во м ²	
Волумен во м ³	
Број на евидентен лист	
Приновено од ПЛ бр.	
Отуѓено во ПЛ бр.	
Правен основ на запишување	

ЛИСТ Г: ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН, ПРИБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФАКТИ ОД ВЛИЈАНИЕ ЗА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ

Г1. ПРАВО НА ЗАЛОГ(ХИПОТЕКА

Носител на правото(доверител)	
Хипотекарен должник	
Износ на побарувањето	
Катастарска парцела(КП)	
Број на зграда во КП	
Влез/ Кат/ Број на посебен дел од зграда	
Намена на посебен дел од зграда	
Внатрешна површина во м ²	
Волумен во м ³	
Правен основ на запишувањето	
Дата и час на запишување	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г2. ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

Носител на правото на реален товар	
Што треба да се даде или стори од страна од страна на сопственикот на оптоварената недвижност	
Рок	
Правен основ од кој потекнува правото	
Други податоци согласно со правниот основ	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г3. ПРАВО НА ЛИЗИНГ

Давател на лизинг како сопственик на недвижноста	
Корисник на лизинг	
Рок на траење на лизингот	
Висина на надоместокот	
Правен основ од кој потекнува правото	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г4. ПРАВО НА ФИДУЦИЈАРНА ХИПОТЕКА

Хипотекарен доверител како сопственик на недвижноста	
Заложен должник	
Рок	
Висина на обезбеденото побарување	
Правен основ од кој произлегува фидуцијарната хипотека	
Број на КП, број на зграда, посебен дел од зграда и површина	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г5. ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ОД ВИДОТ НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Описни податоци за зградата во чија корист е востановен долготрајниот закуп (КП, бр.на зградата, влез, кат, бр.на посебниот дел од зградата, површина)	
Начин и обем на користење на емјиштето	
Дали се плаќа или не се плаќа надоместок за закупот	
Напомена: Правото на долготраен закуп трае се додека постои зградата	
Правен основ на запишувањето	
Можност за пренесување, наследување, и	

оптоварување на правото на долготраен закуп согласно со правниот основ	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г6. ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ОД ВИДОТ НА СЛУЖБЕНОСТ - ПЛОДОУЖИВАЊЕ

Податоци за носителот на плодотрајното право во чија корист е востановен долготрајниот закуп	
Начин и обем на користење на земјиштето - послужно добро предмет на долготрајниот закуп	
Висина на надоместокот или факт дека правото е засновано без надоместок	
Постојно право на долготраен закуп во корист на носителот на плодотрајното право-сопственик на зградата со податоци за број на: КП, зграда, влез, кат, посебен дел од зграда, намена и површина	
Рок на траење	
Можност за продолжување на долготрајниот закуп на градежно земјиште	
Можност за пренесување, наследување, и оптоварување на правото на долготраен закуп согласно со правниот основ	
Правен основ на запишувањето	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г 7. ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ

Носител на правото на службеност (во случаите на плодотрајно право, употреба и домување)	
Описни податоци за повластената недвижност (Број на : КП, зграда, влез, кат, посебен дел од зграда, намена и површина)	
Просторни податоци за обемот, времето или видот на користење на послужното добро	
Рок на траење ако е предвиден во правниот основ	
Правен основ на запишувањето	
Број на предмет по кој е извршено запишувањето	

Г8. ДРУГИ ПРАВА ЧИЕ ЗАПИШУВАЊЕ Е УТВРДЕНО СО ЗАКОН

Г9. ПРИБЕЛЕЖУВАЊА:

а) Прибележување на право на користење на градежно земјиште:	
ЕМБГ/ЕМБС	

Име и презиме/назив на носителот на правото на користење на градежно земјиште	
Адреса/седиште	
Дел на правото на користење	
Правен основ на запишувањето на правото на користење/постојна катастарска евиденција	
Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	

б) Прибележување за несовпаѓање на површината содржана во правниот основ со површината прибрана со премерот, изразена во М2	
--	--

в) Прибележување за поединечно запишување (согласно член 158 став (3) од Законот за катастар на недвижности)	
---	--

г) Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост:	
Малолетност (Име, презиме, ЕМБГ на малолетното лице - сопственик на недвижноста)	
Починато лице (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста; Број на Извод од книгата на умрените и ден, месец и година на смртта)	
Старателство (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста за кое е одреден старател, Број и дата на актот и органот што го издал актот за старателство)	
Одземање на деловна способност (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста на кое му е одземена деловната способност и Број и дата на актот и органот што го издал актот за одземање на деловната способност)	
Продолжување на родителско право (Име, презиме и ЕМБГ на лицето сопственик на недвижноста на кое му е продолжено родителското право, Број и дата на актот и органот што го издал актот за продолжување на родителското право)	
Управување со заеднички имот на брачни другари (Лични податоци за брачните другари; Описни податоци за недвижноста: КП, број на зграда, влез, кат, посебен дел од зграда, намена и површина и Број и дата на актот со кој се уредува управувањето со заедничкиот имот на брачните другари)	
Ликвидација; Реорганизација; Стечајна постапка (ЕМБС, назив и седиште на правното лице сопственик на недвижноста, Број и датум на актот и назив на органот што го издал актот за ликвидација/реорганизација/стечајна постапка)	

д) Прибележување на факт дека на одредена КП бр. во тек е изведување на градба согласно член 134 од Законот за катастар на недвижности, со назначување на:	
Број на листот за предбележување на градбата	

Број и датум на издавање на одобрението за градење	
На кого е издадено одобрението	
Број на заверениот проект	
Од кого е изработен проектот	
Лицето што ќе врши надзор со број на овластувањето на надлежниот инженер	

ѓ) Други факти чие прибележување е предвидено со друг закон :	
--	--

Г10. ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ (УСЛОВНО ЗАПИШУВАЊЕ):

Број, датум и час на прием на пријавата за предбележување на промената, доставена во електронска форма	
Вид на предбележаната промена	
Опис на недвижноста за која е предбележана промената (КП, број на зграда, влез, кат, посебен дел од зграда и површина)	

М.П.

Катастарски службеник

(име ,презиме и потпис)

Прилог бр. 15

**ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**

(назив и седиште)

КО _____

Пописен лист _____

ИЗЈАВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Изјавувам дека по споредувањето што го извршив на податоците за недвижностите добиени од премерот со податоците од постојната катастарска евиденција и од правниот основ бр. _____ го утврдив следното:

1) За катастарската парцела:

- а) КП(нова) _____ со површина _____ м² одговара на КП(стара) _____ со површина _____ м² од Поседовен лист _____ и е во рамките на дозволените отстапувања од член 146 од Законот за катастар на недвижности.
- б) КП(нова) _____ со површина _____ м² одговара на КП(стара) _____ со површина _____ м² од Поседовен лист _____, но не е во рамките на дозволените отстапувања од член 146 од Законот за катастар на недвижности.
- Во КП(нова) влегуваат / недостасуваат делови од следните КП:

КП _____ со површина од _____ м² КП _____ со површина од _____ м²КП _____ со површина од _____ м² КП _____ со површина од _____ м²

Графичкиот приказ на отстапувањата од точка 1.б. е содржан во скицата на премерување број _____ која е составен дел на геодетскиот елаборат.

2) За згради, посебни делови од згради и други објекти

- а) Објектот на КП(нова) _____ означен како зграда број _____ одговара /отстапува на/од објектот евидентиран на КП(стара) _____ и одговара/отстапува на/од објектот од правниот основ во површина од: приземје _____ м², кат 1 _____ м², кат2 _____ м²
- б) Објектот на КП(нова) _____ означен како зграда број _____ одговара на објектот евидентиран на КП(стара) _____.
- ц) Објектот на КП(нова) _____ означен како зграда број _____ отстапува од објектот евидентиран на КП _____ во површина од: приземје _____ м², кат 1 _____ м², кат2 _____ м²
- д) Објектот на КП(нова) _____ означен како зграда број _____ одговара/отстапува на/од објектот од правниот основ во површина од: приземје _____ м², кат 1 _____ м², кат2 _____ м²

**ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ****Изготвил:****М.П.**.....
(име, презиме и потпис на стручно геодетско лице)**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ****Одобрил:****М.П.**.....
(име, презиме и потпис на стручно геодетско лице)

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2416.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 30,591
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 30,735
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 31,712
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 36,919
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 36,344
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 36,674
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 24,938

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 69,50
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 66,50
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 67,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 62,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 51,00
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 51,50
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 30,076

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит

пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	69,00	68,50	68,00
ЕУРОСУПЕР - 95	66,00	65,50	65,00
ЕУРОСУПЕР - 98	67,00	66,50	66,00
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	62,00	61,50	61,00
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	50,50	50,00	49,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	51,00	50,50	50,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-2 важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 0,150
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 0,040
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 24,457
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 21,841
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 21,711
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 12,317

в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,136 до 3,230
г) Мазут - М-2	ден/кг до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 30.09.2008 година.

Бр. 02-1603/1
29 септември 2008 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2417.

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07 и 103/08), Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 23-та седница одржана на 25.09.2008 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна установа - за емитување и пренос на радио програмски сервис на турски јазик, со опфат на слушаност на подрачјето на Штип со најблиската околина (локално ниво).

2. Радио програмскиот сервис ќе се емитува и пренесува преку терестријален предавател на фреквенција 90,0 MHz;

3. Програмскиот сервис ќе биде наменет за задоволување на специфичните потреби и интереси на турската мнозинска етничка заедница на подрачјето на Штип и најблиската околина.

4. Дозволата за вршење радиодифузна дејност на непрофитната радиодифузна установа ќе се додели за временски период од девет години и истата не може да се пренесува на друго лице.

5. Условите и барањата што кандидатите треба да ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критериумите за споредување и вреднување на пријавите и нивната тежина при оценувањето, се содржани во Конкурсот кој содржи Општи, технички, продукциски, програмски и други услови, кои се составен дел на оваа Одлука (Прилог 1)¹.

6. Основните технички услови, стандарди и параметри за емисиониот дел одредени во согласност со Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07 и 98/08) се содржани во Одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

7. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија на РМ.

Висината на годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно формулата од член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

8. За користење на радиодифузиите за радиодифузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиодифузии, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 01/06).

Надоместокот за користење на радиодифузии се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на Одобрението за користење на радиодифузии.

9. За определување на предавателната микролокација, максималната ефективна моќност што се зрачи (ERP), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и Конкурсот, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Советот за радиодифузија и добивањето на потврда од Советот за подигнатата документација), да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на Конкурсот и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Советот за радиодифузија.

10. Кандидатите на конкурсот поднесуваат пријава на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Советот за радиодифузија на РМ.

Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови, кои се составен дел на Конкурсот, и Образецот - Пријава, можат да се подигнат во Советот за радиодифузија на Република Македонија, Булевар „Маркс и Енгелс“ бр.3, Скопје.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје.

¹ Прилог (1): Конкурсот кој содржи општи, технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел на оваа Одлука, во целост е објавен на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македонија, Булевар „Маркс и Енгелс“ бр.3, Скопје, согласно условите утврдени во оваа Одлука.

11. Пријавата се поднесува до Советот за радиодифузија на Република Македонија, на адреса: Булевар "Маркс и Енгелс" број 3 - Скопје, со назнака "Пријава за конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност - на непрофитна радиодифузна установа за емитување и пренос на радио програмски сервис на турски јазик на подрачјето на Штип, со најблиската околина".

Пријавата, со придружната документација, се поднесуваат во 2 (два) примероци, од кои 1 (еден) оригинал и 1 (еден) копија.

12. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Советот за радиодифузија на РМ.

13. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува во рок од 30 дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на РМ“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во Конкурсот со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во Конкурсот со Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови, нема да бидат разгледувани.

14. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија и во најмалку два дневни весници.

Бр. 07-2856/1
26 септември 2008 година
Скопје

Совет за радиодифузија
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

2418.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, врз основа на член 222 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ бр. 38/2005 и бр. 110/2008) и согласно член 20 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија –Пречистен текст бр. 02-1643/4 од 19.06.2006 година, на 23 – та седница, одржана на ден 25.09.2008 година, на барање на добитникот на дозволата, физичко лице Бојо Андрески од Скопје, заведено под бр. 07-2827/1 од 22.09.2008 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се врши исправка на точка I алинеја 6 ред трети и четврти од Одлуката за доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност (Телевизија преку сателит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 104 од 21.08.2008 година), донесена од страна на Советот за радиодифузија на Република Македонија, каде наместо : „ ...на физичкото лице Бојан Андрески од Скопје;...“ треба да стои: „ ...на физичкото лице Бојо Андрески од Скопје;...“ .

2.Овој заклучок, по неговата конечност, ќе стане составен дел на Одлуката за доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност (Телевизија преку сателит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година и истиот ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Советот за радиодифузија на Република Македонија, донесе Одлука за доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност (Телевизија преку сателит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 104 од 21.08.2008 година.

Добитникот на дозволата, физичкото лице проф. д-р Бојо Андрески од Скопје, со поднесок од 22.09.2008 година, побара корекција на споменатата Одлука, со појаснување дека неговото точно име и презиме е Бојо Андрески од Скопје, а не Бојан Андрески од Скопје, како што погрешно стоело во Одлуката.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, како орган што ја донел Одлуката, изврши проверка во документацијата на подносителот на барањето за корекција, приложена на Конкурсот за доделување на дозволи за вршење на радиодифузна дејност (Телевизија преку сателит), и установи дека е во прашање ненамерна техничка грешка во означувањето на името на добитникот на дозволата, кој е погрешно означен како Бојан Андрески од Скопје, наместо Бојо Андрески од Скопје.

Со оглед на ова, врз основа на член 222 од Законот за општата управна постапка и согласно член 20 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија –Пречистен текст, се донесе Заклучок за корекција на Одлуката за доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност (Телевизија преку сателит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година.

Овој заклучок, по неговата конечност, која настапува по протекот на рокот за поднесување на тужба, ќе стане составен дел на Одлуката за доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност (Телевизија преку сателит) бр. 02-2595/1 од 19.08.2008 година.

ПРАВНА ПОУКА: Против Заклучокот е дозволена тужба до надлежниот суд, во рок од 15 дена по приемот на истиот од страна на незадоволната странка – подносителот на барањето за корекција на Одлуката.

Бр. 07-2865/1 Совет за радиодифузија на РМ
26 септември 2008 година Претседател,
Скопје **Зоран Стефаноски, с.р.**

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

2419.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од претпријатието ФАРМА КОРП ДОО преку адвокат Славко Б. Секулов од Скопје Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 27.08.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Друштво за трговија и застапување ФАРМА КОРП ДОО со седиште на ул. "Булевар ЈНА" бр.68 А Скопје и Приватна здравствена установа Градска Аптека СКОПЈЕ Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 4/7 Градски зид Скопје, по основ на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 денари и за решението во износ од 30 000,00 денари, по тарифен број 28-а од Законот за административни такси ("Службен весник на Република Македонија" бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840....03161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 07-310/5
27 август 2008 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2420.

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/05), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Steiermärkische Bank und Sparkassen AG преку Адвокатското друштво Менс Легис Чакмакова, Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата, одржана на ден 22.09.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, со седиште на Sparkassenplatz 4, 8010 Graz, Австрија и Инвестбанка АД Скопје, со седиште на ул. "Македонија" бр. 9-11, Скопје, Република Македонија, по основ на стекнување односно откуп на 243.786 обични акции со право на глас односно 95,84% од акциите на Инвестбанка АД Скопје, од страна на Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 денари и за решението во износ од 30.000,00 денари, по тарифен број 28-а од Законот за административни такси

("Службен весник на РМ" бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 722-31300.

Бр. 07-331/7
22 септември 2008 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

2421.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од претпријатието Basildon Holdings S.a.r.l, преку полномошник Адвокатско Друштво Кнезовиќ и соработници, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 22.09.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Basildon Holdings S.a.r.l, со седиште на 46 А, Авенија Ј.Ф.Кенеди, Л-1955 Луксембург и Euroins Insurance Group, со седиште на Руски булевар 191, Етрополе, Република Бугарија по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 денари и за решението во износ од 30 000,00 денари, по тарифен број 28-а од Законот за административни такси ("Службен весник на Република Македонија" бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 07-332/4
22 септември 2008 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008122